



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Четврток, 31 октомври 1985
Скопје

Број 34

Год. XLI

Претплатата за 1985 година изнесува 2.000 динари. Овој број чини 60 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

527.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 21 октомври 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Од натамошно извршување на изречената казна затвор се ослободуваат осудените лица:

1. Ранковиќ Цветко Љубица од Скопје,
2. Симиќ Коста Ристо од Скопје,
3. Меркоски Расим Сафет од Прилеп,
4. Ѓорѓиевски Кирчо Ѓорѓи од с. Секирани.

II

Извршувањето на изречената казна затвор им се услови на 1 година на осудените лица:

1. Балеvски Ванчо од Скопје, со траење од 2 месеца,
2. Бачевски Славе Сашо од Охрид, во траење од 2 месеца,
3. Пирганоски Наум Ацко од Крушево, во траење од 2 месеца,
4. Дервиши Рушан Ваведин од с. Форино, во траење од 3 месеци,
5. Стојаноски Андон Петко од Прилеп, во траење од 3 месеци,
6. Ушевска Васил Марика од Скопје, во траење од 3 месеци,
7. Стаменков Димитар Јордан од Кочани, во траење од 3 месеци,
8. Штерјова Вангел Кираца од Штип, во траење од 5 месеци.

III

Извршувањето на изречената казна затвор им се услови на 2 години на осудените лица:

1. Стојчев Лазар Ристе од с. Стамер, во траење од 4 месеци,
2. Баткоски Стојан Јован од с. Вевчани, во траење од 4 месеци,
3. Стојановски Ѓорѓи Павле од Винаца, во траење од 4 месеци,
4. Ибраими Исен Риза од Тетово, во траење од 5 месеци,
5. Трајковски Ташко Петар од Битола, во траење од 5 месеци,
6. Спирковски Ристе Драгољуб од Битола, во траење од 5 месеци,
7. Дишев Костадин Спасо од Радовиш, во траење од 5 месеци,
8. Момчилов Стојан Илија од Винаца, во траење од 7 месеци,

9. Богоевска Трајко Марица од Скопје, во траење од 8 месеци,

10. Слабејкоска Ѓоре Љубица од Прилеп, во траење од 8 месеци,

11. Ариф Назиф Јусуф од Битола, во траење од 1 година,

12. Пешовски Благој Пане од Винаца, во траење од 1 година.

IV

Делумно се ослободува од натамошно извршување на изречената казна затвор осуденото лице:

1. Стојановски Тодор Душко од Тетово, во траење од 1 година.

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-765

21 октомври 1985 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Ванчо Апостолски, с. р.

528.

Врз основа на член 4 став 2 и 3 од Законот за боречки додаток на учесниците во Народноослободителното движење од Егејскиот дел на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 23/75, 27/77 и 18/83), претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика донесува

НАРЕДБА

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНОТО ДВИЖЕЊЕ ОД ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА ОД 1 ЈУЛИ 1985 ГОДИНА

1. Основата за определување на боречкиот додаток се зголемува од 1 јули 1985 година, како аконтација за 22,6% и така зголемена изнесува 29.643 дин.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 01-01-4780

14 октомври 1985 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет
за здравство и социјална
политика,
Каменчо Ѓоргов, с. р.

529.

Врз основа на член 228 став 1 алинеја 4 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и член 29 од Одлуката за основите и мерилата за стекнување и распределба на средствата за лични доходи и другите примања и надоместоци на функционерите што ги избира и именува Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ број 24/85), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 15 октомври 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СРМ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА И ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СРМ

1. Износот на дневниците на делегатите во Собранието на СРМ за деновите поминати надвор од местото на престојувањето поради учество во работата на Собранието на СРМ, неговите собори и работни тела, нивните претседатели или на претседателот на Собранието на СРМ и претседателите на соборите изнесува 1.500 динари.

2. Износот на дневниците за службени патувања на функционерите што ги избира или именува Собранието на СРМ и на раководните работници што ги назначува Претседателството на Собранието на СРМ изнесува 1.500 динари.

3. Доколку за време на службено патување не се нокева надвор од местото на живеење, дневницата се намалува за 30%.

4. Доколку на службеното патување имаат трошоци за нокевање, трошоците за нокевање им се признаваат врз основа на сметката за нокевање. Наместокот за дневницата и на трошоците за нокевање не може да изнесуваат повеќе од 2.650 динари.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на дневниците на делегатите во Собранието на СРМ и функционерите што ги избира и именува Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ број 2/85).

6. Оваа одлука влегува во сила од 15 октомври 1985 година.

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА

Бр. 10-2810

17 октомври 1985 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Ванчо Близнаковски, с. р.

530.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 5 септември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УТВРДУВА дека член 15 од Правилникот за конкретна распределба на станови и кредити за станбена изградба на работниците во Рудници и фабрика „Партизан“ Основна организација на здружен труд Рудници Прилеп донесен со референдум одржан на 6 октомври 1980 година, во времето на неговото важење не бил во согласност со Законот за станбените односи.

Оваа одлука има исто правно дејство како и одлука на Уставниот суд на Македонија со која се укинува самоуправен општ акт.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената Основна организаци-

ја на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Битола поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбата означена во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, во член 15 не се предвидени основи и мерила врз основа на кои ќе може да се утврди односот на работникот кон работата, кон средствата за работа и кон самоуправувањето и меѓучовечките односи, па врз основа на истите на кандидатот при конкретна распределба на станови да му се доделат соодветен број на бодови.

4. Во текот на постапката Судот утврди дека во член 15 од оспорениот Правилник е предвидено дека по однос на работата, дисциплината и меѓучовечките односи и други задолженија во Основната организација на здружен труд се добиваат до 5 бода во зависност од тоа каков е односот на работникот кон работата, дали работникот е казнуван или не, неговиот однос кон средствата за работа и неговиот однос кон самоуправувањето и меѓучовечките односи. Односот кон работата, дисциплината и меѓучовечките односи се утврдуваат со посебен извештај од одговорниот работник, синдикатот и постојната документација во основната организација на здружениот труд.

Исто така, Судот утврди дека работниците во Основната организација со референдум на 12 септември 1984 година донеле нов Правилник. Со донесувањето на новиот Правилник оспорениот Правилник престанал да важи. Новиот Правилник, пак, не ја содржи оспорената одредба.

Со оглед на тоа што од престанокот на важењето на оспорениот Правилник (12 септември 1984 година) до поведувањето на постапката (2 април 1985 година) не поминало повеќе од една година, согласно член 419 од Уставот на СР Македонија постојат процесни претпоставки за оценување на неговата уставност и законитост.

5. Согласно член 42 став 1 од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73 и 14/75) и член 463 од Законот за здружениот труд самоуправно право е на работниците во организацијата на здружениот труд во согласност со Уставот и законот, да определат основи и мерила за утврдување редот на првенство за доделување на стан.

Исто така, работниците можат да предвидат, освен социјално-економски и такви критериуми кои се поврзани со придонесот на работникот во работата и со успехот на организацијата во која тој работи.

Судот смета дека односот кон работата како израз на придонесот на работникот може да се предвиди како основ за утврдување редот на првенството за добивање на стан, под услов тој да се заснова врз објективизирани основи, кои во оспорениот Правилник не се предвидени. Што се однесува, пак, до дисциплината, меѓучовечките односи и самоуправната активност, Судот смета дека не можат да се предвидат како основи за утврдување редот на првенството за добивање стан на користење, бидејќи создаваат можност за субјективизам. Тоа особено се однесува на одговорноста за дисциплина, која се утврдува во посебна постапка.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај во член 15 од Правилникот е предвидено работник да може да добие до 5 бода, и ако за тоа не се предвидени објективизирани основи и во зависност од тоа каков е неговиот однос кон работата односно дали е казнуван или не, неговиот однос кон самоуправувањето и меѓучовечките односи, Судот утврди дека оспорениот член не е во согласност со Законот за станбени односи.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 82/85

5 септември 1985 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

531.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 5 септември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ:

а) Правилникот за утврдување висината на надоместокот за вршење премерување за потребите на разни органи, организации на здружениот труд, други организации и граѓани во врска со одржувањето на премерот и катастарот на земјиштето како и начинот на користењето на средствата остварени од надоместокот, донесен од началникот на поранешната Катастарска управа на Собранието на општина Битола на 2 март 1980 година и на Решението за давање согласност на овој правилник, донесено од Извршниот совет на означеното Собрание на 24 април 1980 година;

б) Правилникот за измена и дополнување на означениот правилник, донесен од директорот на Геодетската управа на 3 јануари 1984 година и на Решението за давање на согласност на овој Правилник донесено од означениот Извршен совет на 8 февруари 1984 година; и

в) член 68 став 4 од Статутот на Геодетската управа, донесен со референдум на 25 февруари 1983 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, во „Службен гласник на општина Битола“ и во Геодетската управа на Собранието на општина Битола, на начин предвиден за објавување на самоуправни општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 233/84 од 15 мај 1985 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актите означени во точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што се постави прашањето за нивната согласност со член 243 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80).

4. На седницата Судот утврди дека во Правилникот означен во точка 1 потточка а) од оваа одлука е предвидено дека 70% од средствата остварени од означените премерувања ќе се користат за обнова на премерот и за репродукција на катастарските планови, опремата и слично, а 30% за исплата на надоместокот на геометрите. Притоа, висината на овој надоместок ја определува секретарот на извршниот совет по предлог на началникот на поранешната Катастарска управа односно директорот на сегашната Геодетска управа, но најмногу до 3.000 динари месечно за секој геометар поединечно.

Според член 68 став 4 од Статутот на Геодетската управа, директорот на таа управа е овластен да ги определи начинот и висината на користењето на средствата остварени со вршење на означените премерувања. Во рамките на ова овластување тој го донел Правилникот за измени и дополнување на означениот Правилник, во чиј член 2 е предвидено дека висината на надоместокот ја определува директорот на Геодетската управа.

5. Во член 236 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), е предвидено дека личниот доход на работникот во работната заедница на органот на управата се утврдува според резултатите од неговиот труд и според неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во остварувањето на функциите на органот на управата, како и зависно од вкупните резултати на трудот на работната заедница на органот на управата. Според член 237 од истиот Закон, работниците во работната заедница на органот на управата се должни да ги утврдат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи во согласност со законот и со самоуправниот општ акт. Покрај веќе утврдениот личен доход, во месечната аконтација на личниот доход на овие работници, спо-

ред член 243 од означениот Закон, влегува и делот кој на работникот му припаѓа за посесните услови и природата на вршење на работите и работните задачи, што се исплатува како посесен додатоц врз основа на пропис што го донесува извршниот совет

6. Со оглед на тоа што исплатата на означениот надоместок се регулира со означените правила, на кои со означените решенија на извршниот совет на Собранието на општина Битола е дадена согласност, како и со член 68 став 4 од означениот Статут, а не со посесен пропис на извршниот совет на тоа Собрание, Судот утврди дека тие не се во согласност со член 243 од законот за државната управа.

У. бр. 233/84

5 септември 1985 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

532.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 11 септември 1985 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 3 став 1 точка 3, 4 и 5 од Правилникот за исплаќање премија за искористување на работното време во Работната организација „Илинденка“ во Крушево, донесен од работниците со референдум на 6 април 1985 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија по повод поднесаната претставка, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето за согласноста на оспорениот член од Правилникот со член 129 став 3, член 193 став 3 и член 194 став 1 од Законот за здружениот труд.

4. На седницата Судот утврди дека во оспорениот Правилник е предвидено на секој работник да му се исплатува по 1000 динари месечно ако правилно го користи работното време. Понатаму, во член 3 од Правилникот се предвидени и случаите кога работникот го губи правото на добивање на премија: ако и занесе материјална штета на работната организација; ако не ги извршува или задоцни со извршувањето на работните задолженија добиени од самоуправните органи или од претпоставените раководители; и ако направи прекршок на работната дисциплина за кои му е изречена една од мерките што ги изрекува дисциплинската комисија.

5. Во член 129 став 3 од Законот за здружениот труд е предвидено придонесот на работникот во работата да се утврдува зависно од квантитетот и квалитетот на работата, земајќи ги предвид, особено обемот и сложеноста на работата, квалитетот на остварените резултати од трудот, остварените заштеди во работата, користењето на работното време, одговорноста во работата и условите под кои работи работникот. Согласно член 193 став 3 од Законот за здружениот труд, работникот одговара во основната организација дисциплински и материјално. Според член 194 став 1 од истиот Закон со самоуправен општ акт со кој се уредува работниот однос се утврдуваат повредите на работните обврски.

Со оглед на изнесеното, Судот смета дека користењето на работното време може да биде предвидено како основ за учество на работникот во распределбата на средствата за лични доходи. Исто така, Судот смета дека не може да се исклучи влијанието на присутноста на работното место врз личниот до-

ход на работникот за извршување на една од неговите работни обврски — редовно доаѓање и присутност на работното место, односно дека временскиот фактор е не само рамка во која се извршуваат работните задачи туку и основна претпоставка за стекнување на личен доход, бидејќи сите работи и работни задачи се извршуваат во време определено со закон и самоуправен општ акт.

Поради тоа, користењето на работното време, како основ во системот на распределбата на средствата за лични доходи, треба да се изразува со мерилата преку кои ќе може да се утврди придонесот на работниците во работата.

Во конкретниот случај, Судот утврди дека оспорените одредби од Правилникот не содржат елементи на користење на работното време како рамка во која работниците ги извршуваат работите и работните задачи, туку како основ во распределбата на средствата за лични доходи ја предвидуваат одговорноста на работниците за вршење на работните обврски, за што, согласно означените законски одредби, тие одговараат дисциплински и материјално.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 58/85

11 септември 1985 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

533.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 11 септември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 41 точка (г), 43 став 2, 66 став 3 и 68 став 1 од Правилникот за давање на користење станови во општествена сопственост, за доделување на кредити за индивидуална станбена изградба на работниците и распределба на станови со ниски лични примања во семејството, донесен во Основната организација на здружениот труд „Елпида“ во Битола, во состав на Работната организација „Иднина“ во Битола, со референдум на 6 мај 1985 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација „Елпида“ во Битола, на начин предвиден за објавување на самоуправни општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 134/85 од 10 јуни 1985 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбите означени во точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што се постави прашањето за согласноста на овие одредби со начелото на заемност и солидарност и спротивноста со член 221 став 1 од Законот за здружениот труд.

4. На седницата Судот утврди дека според член 33 став 1 точка 2 алинеја 6, по основот работен однос на брачниот другар во истата основна односно работна организација се добиваат 10 бода. Покрај тоа, според член 41 точка (г) и член 43 став 2 работниците чии брачни другари се вработени во истата или во друга основна организација во состав на Работна организација, добиваат уште по 50% од бодовите на нивните брачни другари по основите станбена состојба и работен стаж.

5. Според член 42 од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73 и 14/75) и член 463 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација со референдум ги утврдуваат начинот, условите и редот на првенство по кој ќе се даваат становите на користење. Според тоа, самоуправно право на работниците е во согласност со Уставот и законот, да определат такви осно-

ви и мерила за утврдување на редот на првенство за доделување на станови со кои пред се ќе се оствари уставното начело на заемност и солидарност во задоволувањето на станбените потреби на работниците, односно во користењето на средствата за заедничка потрошувачка, во кои спаѓаат и средствата наменети за станбена изградба.

6. Судот оцени дека во рамките на самоуправното уредување на основите за распределба на станови може да се предвиди вработеноста на брачниот другар во истата работна организација, како посебен основ. Меѓутоа, со оглед на тоа што во членовите 41 (г) и 43 став 2 е предвидено работниците чии брачни другари се вработени во истата основна, односно работна организација да добиваат и по 50% од бодовите на нивните брачни другари по основите станбена состојба и работен стаж, Судот утврди дека со тоа се ставаат во привилегирана положба работниците чии брачни другари се вработени во истата или друга основна организација во состав на работна организација во однос на останатите и овие одредби не се во согласност со уставното начело на еднаквост.

7. Понатаму, Судот утврди дека според член 66 став 3 во случај кога повеќе работници имаат еднаков број на бодови, комисијата за станбени односи одлучува кој има право на првенство. Притоа, не се утврдени основи за утврдување на приоритет под еднакви услови, со што се создава можност за распределба без доволно објективизирани основи и мерила.

8. Според член 68 став 1, оспорениот акт, против првостепената одлука на станбената комисија може да се поднесе приговор до работничкиот совет во рок од 8 дена по нејзиниот прием.

Со оглед на тоа што според означената одредба е предвиден рок од 8 дена за поднесување на приговор, а не 30 дена како што е предвидено во член 221 став 1 од Законот за здружениот труд, Судот утврди дека таа е во спротивност со оваа законска одредба.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 134/85

11 септември 1985 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

534.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 19 септември 1985 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА точка 3 од Одлуката број 837, донесена од Советот на Медицинскиот факултет во Скопје на 29 октомври 1981 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Медицинскиот факултет во Скопје, на начин предвиден за објавување на самоуправни општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 18/85 од 12 јуни 1985 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбата означена во точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што се постави прашањето за нејзината согласност со член 167 став 1 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 22/85).

4. На седницата Судот утврди дека според точката 3 од оспорената Одлука, пензионирање на наставниците и соработниците ќе се врши пред почетокот на учебната година (1 октомври), за лица кои ќе исполнат услови пред почетокот на учебната го-

дина, а на крајот на учебната година, на 30 јуни, за лица кои ќе исполнат услови за пензионирање по 1 октомври во годината (во текот на учебната година).

5. Според член 77 став 5 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 22/85), учебната година во високото образование почнува на 1 октомври, а завршува на 30 септември наредната година и се дели на зимски и летен семестар.

Според член 167 став 1 од истиот закон, на наставник, воспитувач и соработник во насоченото образование, кој во текот на втората половина на наставната година ги исполнува условите за лична пензија, работниот однос може да трае до крајот на таа година под услови, и на начин утврдени со самоуправен општ акт на организацијата на насоченото образование.

Со оглед на тоа што со оспорената одредба не се прави разлика при продолжувањето на работниот однос на наставниците и соработниците дали ги исполниле условите за лична пензија во првата или втората половина на наставната година, Судот утврди дека таа не е во согласност со член 167 став 1 од Законот за насоченото образование, па одлучи како во точката 1 на ова решение.

У. бр. 18/85

19 септември 1985 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

535.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 19 септември 1985 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Табеларниот дел со прегледот на работните места од Правилникот за измени и дополнување на Правилникот за уредување на основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи, заедничка потрошувачка, лични примања и излатони на товар на материјалните трошоци на работниците во Работната организација за производство на челични конструкции и монтажа „Метален“ во Прилеп, донесен со референдум на 13 февруари 1985 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација за производство на челични конструкции и монтажа „Метален“ во Прилеп, на начин определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 44/85 од 15 мај 1985 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката е повелена затоа што се постави прашањето за неговата согласност со член 23 од Уставот на СР Македонија и за неговата спротивност со член 127 од Законот за здружениот труд.

4. На седницата, Судот утврди дека во означениот Табеларен дел од Правилникот, бодовите, а тоа значи мерилата за утврдување на личните доходи за сите работни места се утврдени во вкупен фиксен износ, а не е извршена нивна аналитичка процена според обемот, сложеноста, одговорноста и другите основи за вреднување на трудот.

Заради остварување на начелото на распределба според трудот, утврдено во член 22 од Уставот на СР Македонија и член 126 од Законот за здружениот труд, според член 23 од Уставот и член 127 од означениот Закон, работниците се должни да ги утврдат основите и мерилата за распределба на своите лични доходи.

Со оглед на тоа што во Табеларниот дел на означениот Правилник се утврдени само мерилата односно бодовите, а не и основите за распределба на средствата за лични доходи, Судот утврди дека тој не е во согласност со означените одредби од Уставот и е во спротивност со означените одредби од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 44/85

19 септември 1985 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

536.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 19 септември 1985 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 39, 40, 41 и 42 од Правилникот за формирање на средства за финансирање на станбена изградба и доделување на станови, давање заем и помош на работниците за решавање на станбени прашања на Работната заедница на Органот на управата на Собранието на општина Кичево, донесен со референдум на 21 август 1981 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната заедница на Органот на управата на Собранието на општина Кичево, на начин определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 216/84 од 12 јуни 1985 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбите означени во точката 1 на оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нивната спротивност со член 181 и член 221 од Законот за здружениот труд.

4. На седницата Судот утврди дека во оспорените членови 39 и 40 од означениот Правилник меѓу другото е предвидено дека работниците на собир на работните луѓе, по предлог од Советот на Работната заедница, донесуваат одлуки за утврдување на ранг-листа на кандидатите кои конкурираат за доделување стан на користење, а исто така донесуваат и одлука за конкретна распределба на становите. Во членовите 41 и член 42, пак, е предвидено дека против овие одлуки на собирот на работните луѓе, незадоволните работници имаат право на приговор до собирот на работните луѓе, кој е должен да одлучи во определен рок.

5. Според член 181 став 2 од Законот за здружениот труд, за остварување на поединечните права, обврски и одговорности на работниците во основната организација на здружениот труд одлучува работничкиот совет или комисија што тој ќе ги формира. Според став 3 од истиот член, во врска со член 490 став 2 од истиот Закон, во основната организација во која не се формира работнички совет, за правата, обврските и одговорностите на работни-

ците одлучуваат сите работници со лично изјаснување вршејќи ја функцијата на работнички совет, или комисији што тие ќе ги формираат.

Според член 221 од означениот Закон, за заштита на правата на работниците во основната организација одлучува органот определен со статутот, а во член 26 соборот на работниците е определен како форма на лично изјаснување, а не како орган на основната организација.

Во член 20 став 2 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), е предвидено дека работниците во работната заедница на органот на управата ги остваруваат своите права, обврски и одговорности во согласност со самоуправниот општ акт, сообразно со одредбите на Законот за здружениот труд, ако со овој или друг закон не е поинаку определено. Според член 246 од означениот Закон, на работните односи на работниците во работната заедница во органите на управата се применуваат општите прописи кои се однесуваат на работниците во основните организации на здружениот труд, доколку со закон не е поинаку определено.

Во Законот за државната управа не е предвидено поинаку решение во поглед на одлучувањето за поединечните права, обврски и одговорности на работниците во однос на Законот за здружениот труд. Исто така, во овој Закон не е предвидено за заштита на правата на работниците да одлучува соборот на работниците, туку органи како што се советот на работната заедница, извршниот совет на Собранието на општината или органот што тој ќе го определи (член 240, 258, 259, 262 во врска со член 257 итн.).

6. Од изнесените законски одредби, произлегува дека за остварување на поединечните права, обврски и одговорности на работниците во основните организации на здружениот труд односно во работните заедници на органите на управата, секогаш одлучува работничкиот совет односно советот на работната заедница, како дел од нивниот законски делокруг а работниците со лично изјаснување, значи и на собор на работниците, само ако тој не е формиран, доколку со закон во некои случаи не е поинаку определено. Исто така, за заштита на правата на работниците може да одлучува само органот определен со статутот, а не и работниците со лично изјаснување.

Според тоа, со оглед на тоа што со оспорените одредби од означениот Правилник е предвидено за остварување на поединечните права, обврски и одговорности на работниците и за заштита на нивните поединечни права да одлучуваат работниците на собор на работните луѓе, иако во Работната заедница е формиран Совет на Работната заедница, Судот утврди дека тие се во спротивност со член 181 став 2 и 3 и член 221 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 216/84

19 септември 1985 година
Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

537.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки на седницата одржана на 25 септември 1985 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 49 алинеја 2 од Правилникот за распределба на станови и кредитирање на станбена изградба, донесен со референдум од работниците во Земјоделската задруга „Балкан“ во село Воѓани, општина Прилеп, одржан на 8 декември 1984 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Задругата на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Општинскиот општествен правобранител на самоуправувањето за општините Прилеп и Крушево, поднесе предлог за оценување уставноста и законитоста на член 49 алинеја 2 од Правилникот означен во точката 1. на оваа одлука. Според наводите во предлогот, овластувањето на Работничкиот совет да одлучува за здружување на средства со други организации на здружениот труд за решавање на станбеното прашање е во спротивност со Законот за здружениот труд. Ова затоа што само работниците можат да одлучат да здружат вакви средства и ова право не може да се пренесува на друг орган.

4. На седницата Судот утврди дека член 49 алинеја 2 предвидува, работничкиот совет да одлучува за здружување на средствата со други организации на здружениот труд за решавање на станбените прашања на работниците.

Согласно член 118 став 2 од Законот за здружениот труд, средствата за заедничка потрошувачка во основната организација работниците можат да ги здружат со средствата за заедничка потрошувачка со кои управуваат работниците во други основни организации, како и со средствата со кои управуваат работните луѓе во месните заедници и во други самоуправни организации и заедници заради задоволување на потребите на заедничка потрошувачка.

Од изнесените законски одредби произлегува дека работниците одлучуваат за здружување на средствата со други организации. За ова здружување, согласно член 463 во врска со член 278 од Законот за здружениот труд работниците одлучуваат со референдум.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај, за здружувањето на средствата со други организации одлучува работничкиот совет, а не работниците и поради тоа што во оспорениот Правилник нема основи за условите на здружување, Судот утврди дека оспорената одредба е во спротивност со означените одредби од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 51/85

25 септември 1985 година
Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

269.

Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, Собранието на СР Босна и Херцеговина, Собранието на СР Македонија, Собранието на СР Словенија, Собранието на СР Србија, Собранието на СР Хрватска, Собранието на СР Црна Гора, Собранието на САП Косово, Собранието на САП Војводина, Сојузот на заедниците за насочено образование и воспитание на СР БиХ — Сараево, Републиката заедница на на-

соченото образование — Скопје, Заедницата за образование на СР Словенија, Заедницата за насочено образование за територијата на Републиката — Белград, Сојузот на самоуправните интересни заедници за насочено образование на СР Хрватска, Републиката самоуправни интересна заедница за насочено образование — Титоград, Покраинската самоуправни интересна заедница за образование и воспитание — Приштина, Самоуправната интересна заедница за на-

сочено образование и воспитание на Војводина, Универзитетот во Сараево, Универзитетот во Бања Лука, Универзитетот во Тузла, Универзитетот „Џемал Биједиќ“ во Мостар, Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот во Битола, Универзитетот „Едвард Кардељ“ во Љубљана, Универзитетот во Марибор, Универзитетот во Белград, Универзитетот во Ниш, Универзитетот „Светозар Марковиќ“ во Крагуевац, Универзитетот на уметностите во Белград, Универзитетот во Загреб, Универзитетот во Сплит, Универзитетот „Владимир Бакариќ“ во Риека, Универзитетот во Осиек, Универзитетот „Вељко Влаховиќ“ во Титоград, Универзитетот на Косово во Приштина, Универзитетот во Нови Сад и Заедницата на вишите школи на СР Србија (во натамошниот текст: учесници на Договорот, заради усогласување на воспитанието и образованието на наставниците и соработниците во предучилишното и основното воспитание и образование и во насоченото средно образование и воспитание и можностите за вработување на целата територија на СФРЈ, склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И УСОВРШУВАЊЕТО НА НАСТАВНИЦИТЕ И СОРАБОТНИЦИТЕ

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој општествен договор (во натамошниот текст: Договор) учесниците на Договорот го утврдуваат начинот на договарањето и усогласувањето на политиката на воспитанието и образованието и усовршувањето на наставниците и соработниците во предучилишното и основното воспитание и образование и во насоченото средно образование и воспитание заради обезбедување на единствени општествени и стручни стандарди во образованието на наставниците и соработниците на целата територија на Југославија.

Член 2

Учесниците на Договорот се согласни, воспитанието и образованието на наставниците и соработниците во предучилишното и основното воспитание и образование и во насоченото средно образование и воспитание (во натамошниот текст: образование на наставниците и соработниците) да се засновува врз:

- целите и задачите на социјалистичкото самоуправно воспитание и образование;
- марксистичките основи и во духот на социјалистичкото самоуправување;
- рамноправноста, братството и единството и заедничкото на народите и народностите на Југославија;
- придобивките на НОВ и Социјалистичката револуција и културите на народите и народностите;
- современите достигнувања на науката, културата и техниката и педагошката теорија и практика;
- потребите на здружениот труд во областа на образованието;
- единството и поврзаноста на општото, марксистичкото, професионалното и стручното, педагошкото, андрагошкото, психолошкото и методичкото образование;
- вертикалната и хоризонталната поврзаност на плановите и програмите за воспитание и образование и усовршување на наставниците и соработниците и
- перманентното усовршување на наставниците и соработниците.

Член 3

Учесниците на Договорот ја остваруваат договорената политика за образование на наставниците и соработниците:

- со планирање на развојот на образованието на наставниците и соработниците врз основа на тековните и долгорочните кадровски и образовни потреби на здружениот труд во областа на образованието и општеството во целина;

— со утврдување на облиците и организацијата на образованието и усовршувањето на наставниците и соработниците;

— со договарање на годишниот план за упис на одделни програми за образование за наставниците и соработниците;

— со усогласување на мрежата на воспитно-образовните организации за образование на наставниците и соработниците;

— со договарање за програмите за воспитно-образовна и научна работа во функција на образованието на наставниците и соработниците;

— со обезбедување на условите за образование на наставниците и соработниците на јазиците на народите и народностите.

Член 4

Учесниците на Договорот се согласни дека воспитанието и образованието на наставниците и соработниците е интегрален дел на системот на насоченото образование и воспитание.

II. СТЕПЕН НА СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА НА НАСТАВНИЦИТЕ И СОРАБОТНИЦИТЕ

Член 5

Учесниците на Договорот се согласни за воспитно-образовната работа во предучилишното образование и воспитание, основното образование и воспитание и насоченото средно образование и воспитание да се образуваат наставници и соработници од разни струки и степени на стручната подготовка.

Основата за утврдување на структурата и степенот на стручната подготовка на наставниците и соработниците се утврдува според специфичностите и сложеноста на работите и задачите за:

- реализација на целите и задачите на предучилишното воспитание и образование, основното воспитание и образование и насоченото средно образование и воспитание;
- реализација на плановите и програмите за воспитно-образовната работа во предучилишното воспитание и образование, основното воспитание и образование и насоченото средно образование и воспитание;
- организација на воспитно-образовната работа во наставните и вон наставните активности, ученичкото самоуправување, практичната и производната работа на учениците, слободното време на младите;
- програмирање, планирање и спроведување на воспитната и културната функција на воспитно-образовните организации;
- учествување во истражувањето на програмите на воспитанието и образованието и други работи и задачи што произлегуваат од функцијата на воспитно-образовната дејност.

Член 6

Учесниците на Договорот се согласни воспитно-образовната работа во предучилишното воспитание и образование, основното воспитание и образование и насоченото средно образование и воспитание да ја вршат: наставници, стручни соработници и соработници во воспитно-образовната работа.

За изведување на воспитно-образовната работа во насоченото средно образование и воспитание можат да бидат ангажирани и стручњаци од други организации на здружениот труд, ако ги исполнуваат условите од член 10 и член 21 став 2 на овој договор.

Член 7

Учесниците на Договорот се согласни наставниците да организираат и изведуваат теориска и практична настава и да ги реализираат другите задачи на воспитно-образовната работа.

Наставници се: воспитувач во предучилишното воспитание и образование, учител — наставник на одделенската настава, наставник на предметната настава, наставник на практичната настава, воспитувач во дом за ученици и во други организирани облици на слободното време на младите.

Член 8

Учесниците на Договорот се согласни, стручните соработници да ги организираат и реализираат стручните работи на воспитно-образовната работа: педагошките, психолошките, андрагошките, социјалните, програмерските, здравствените, библиотекарските и други стручни работи.

Член 9

Учесниците на Договорот се согласни, соработниците во воспитно-образовната работа (лаборант, негувателка, соработник во практичната настава и др.) да учествуваат во воспитно-образовната работа и да вршат и други работи под непосредно раководство на наставниците.

Член 10

Учесниците на Договорот се согласни степенот на стручната подготовка да биде:

— за воспитувачите во предучилишното воспитание и образование: V, VI, односно VII₁ степен на стручната подготовка;

— за учителите-наставниците на одделенската настава: — VI₁ односно VII₁ степен на стручната подготовка;

— за наставниците на предметната настава во основното воспитание и образование: VI₁, односно VII₁ степен на стручната подготовка;

— за наставниците на предметната настава во насоченото средно образование и воспитание: — VII₁ степен на стручната подготовка;

— за наставниците на практичната настава во насоченото средно образование и воспитание: — од V до VII₁ степен на стручната подготовка.

За одделни занимања каде што не можат да се обезбедат наставници на практичната настава со предвидениот степен на стручната подготовка, можат да се ангажираат и наставници на практичната настава со IV степен на стручната подготовка;

— за стручните соработници: — VI₁, односно VII₁ степен на стручната подготовка и

— за соработниците во воспитно-образовната работа: — од III до V степен на стручната подготовка.

Степенот и видот на стручната подготовка што мора да ја има воспитувачот, наставникот, стручниот соработник и соработникот во воспитно-образовната работа од став 1 на овој член ги утврдува надлежниот орган на републиката, односно автономната покраина со закон и со други прописи.

III. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ЗА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ И СОРАБОТНИЦИТЕ

Член 11

Учесниците на Договорот се согласни, плановите и програмите на воспитно-образовната работа за образование на наставниците и соработниците да содржат единство и континуитет на програмските содржини на општо образовното, општостручното и потесно-стручното подрачје.

Член 12

Учесниците на Договорот се согласни општообразовното подрачје да ја обезбедува неопходната основа на современото општо образование, особено за кадрите на кои општото образование ќе им биде во функција на вршењето на работите и работните задачи.

Содржините на ова подрачје треба да обезбедат: — врз марксистички основи и основи на современите достигнувања на науката, уметноста, културата и техниката, сестрано и современо општо образование и оспособеност за остварување на целите и за дачите на воспитанието и образованието;

— општествено-економско и илејно-политичко образование врз основите на марксизмот и теоријата и практиката на социјалистичкото самоуправување, општонародната одбрана и општествената самозаштита и оспособеност за самоуправните општествени

односи во здружениот труд во областа на воспитанието и образованието и пошироката општествена активност.

Содржините на општообразовното подрачје се изучуваат континуирано во сите фази на образованието во рамките на задолжителните наставни и други активности.

Член 13

Учесниците на Договорот се согласни општо-стручното подрачје да обезбедува заедничка задолжителна основа на образованието на наставниците и соработниците за нивната професија.

Содржините на ова подрачје, опфаќаат современо, врз марксистички основи засновано педагошко, психолошко, дидактичко-методичко и андрагошко образование за воспитно-образовната дејност.

Општостручното подрачје содржи и педагошка практика која опфаќа: вежби од психологијата, педагогијата и дидактиката; хоспитирање и практична работа во организациите на воспитно-образовната дејност; курсеви од современата образовна технологија и др.

Содржините на општостручното подрачје се изучуваат во рамките на задолжителните наставни и други активности.

Член 14

Учесниците на Договорот се согласни потесно-стручното подрачје да обезбедува современо марксистички засновано стручно образование на наставниците и соработниците за воспитно-образовна работа од областа на различни струки.

Содржините на ова подрачје го опфаќаат изучувањето на:

— научните дисциплини од основната и сродните струки во функција на стручното образование за вршење на воспитно-образовната дејност на одреден степен на воспитанието и образованието;

— методиката на воспитно-образовната работа од структурата со практична работа во соодветни воспитно-образовни организации на предучилишното воспитание и образование, основното воспитание и образование и насоченото средно образование и воспитание.

Програмските содржини на ова подрачје обезбедуваат образование и оспособување на наставниците и соработниците за успешно изведување на воспитно-образовната работа во потесна струка, поврзување на научната и воспитно-образовната работа и следење на промените, како во соодветните научни дисциплини, така и во содржините на програмите за воспитно-образовната работа.

За наставниците на предметната настава и наставниците на практичната настава во основното воспитание и образование и насоченото средно образование и воспитание потесно — стручното подрачје се организира како еднопредметно студирање, студирање од подрачјето или двопредметно студирање во рамките на сродните подрачја.

Член 15

Учесниците на Договорот се согласни, образованието на наставниците и соработниците да се остварува според општествено верифицираните планови и програми што ги донесуваат надлежните органи на социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини, а во согласност со одредбите на овој договор.

IV. ЗАЕДНИЧКИ ОСНОВИ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА НАСТАВНИЦИТЕ И СОРАБОТНИЦИТЕ

Член 16

Учесниците на Договорот се согласни, образованието на наставниците и соработниците да се остварува со примена на различни облици на организацијата во воспитно-образовните организации за образование на наставниците и соработниците, а во согласност со одредбите на овој договор и врз основа на општествено верифицираните планови и програми за соодветен степен на стручната подготовка.

Член 17

Учесниците на Договорот се согласни, соработниците во воспитно-образовната работа да се образуваат за III до V степен на стручната подготовка во насоченото средно образование и воспитание за различни струки.

Доколку во текот на редовното образование соработниците во воспитно-образовната работа не стекнале знаења од општостручното подрачје предвидено со овој договор, задолжително ги стекнуваат со работа или од работа.

Член 18

Учесниците на Договорот се согласни, за образованието на воспитувачите во предучилишното воспитание и образование и учителите — наставниците на одделенската настава во основното воспитание и образование да се обезбеди образование во програмски континуитет до соодветниот степен на стручната подготовка (во согласност со член 10 од овој договор).

Член 19

Учесниците на Договорот се согласни, воспитувачите во домовите за ученици, наставниците во предметната настава, наставниците на практичната настава и стручните соработници, во зависност од структурата и сложеноста на задачите и работите, да се образуваат за соодветниот степен на стручната подготовка (во согласност со член 10 од овој договор) во насоченото образование и воспитание за различни струки.

Член 20

Учесниците на Договорот се согласни да ја утврдат обврската, факултетите, вишите и средните училишта кои не образуваат наставници и соработници, во своите планови и програми да предвидат факултативно изучување на содржините на општостручното подрачје и методиката на структурата за учениците и студентите кои ќе работат во областа на образованието.

Член 21

Учесниците на Договорот се согласни за наставниците и соработниците кои имаат соодветен степен на стручната подготовка, но во текот на своето образование не стекнале педагошко, андрагошко, психолошко и методичко образование, а кои се во работен однос во воспитно-образовна организација, да се пропише обврска во рок утврден со закон да го стекнат тоа образование.

За стручните од организациите на здружениот труд ангажирани на остварувањето на програмите на насоченото средно образование и воспитание, учесниците на Договорот се согласни, исто така, да се обезбедува стекнување на соодветна педагошко-психолошка и андрагошка подготовка.

Член 22

Учесниците на Договорот се согласни да обезбедат соработка на сите заинтересирани организации и заедници во планирањето и програмирањето на образованието и усовршувањето на наставниците и соработниците.

V. СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ И СОРАБОТНИЦИТЕ

Член 23

Учесниците на Договорот се согласни со прописите и одлуките да се утврдат правата и должностите на наставниците и соработниците стручно да се усовршуваат според општествено верифицираните програми, а во согласност со барањата на современото воспитание и образование и со цел за успешно остварување на задачите на воспитно-образовната работа и нејзино натамошно унапредување.

Член 24

Учесниците на Договорот се согласни, општествено верифицираните програми за усовршување на наставниците и соработниците да ги опфатат совреме-

ните, врз марксизмот засновани, содржини од областа на: структурата, методиката, педагогијата, психологијата, андрагогијата; актуелните теориски и практични прашања на самоуправувањето, содржините од областа на општонародната одбрана и општествената самозащита и содржините на идејно-политичкото и марксистичкото образование.

Усовршувањето на наставниците и соработниците се организира како индивидуално и како групно усовршување.

Член 25

Учесниците на Договорот се согласни перманентното индивидуално усовршување да се спроведува по пат на самообразование, врз основа на програмите за индивидуално усовршување, а според одредбите на посебниот самоуправен општ акт на воспитно-образовната организација во која наставниците и соработниците се во работен однос.

Член 26

Учесниците на Договорот се согласни дека како посебен облик на индивидуалното усовршување на наставниците и соработниците е задолжително воведувањето на наставниците и соработниците во воспитно-образовната практика која се реализира во текот на првата година на работата.

Воведувањето на наставниците и соработниците во воспитно-образовната практика би се реализирало во воспитно-образовната организација во која наставниците и соработниците се во работен однос, а според посебно утврдената и општествено верифицираната програма што ја донесува надлежниот орган на републиката, односно автономната покраина. Со оваа програма се утврдуваат содржината, начинот на реализацијата на програмата и начинот на верификацијата на практичната оспособеност на наставниците и соработниците за современо изведување на воспитно-образовната работа.

Член 27

Учесниците на Договорот се согласни групното усовршување на наставниците и соработниците да се организира со цел за унапредување на воспитно-образовната работа и перманентно следење на современите достигнувања во научните дисциплини на структурата, педагогијата, психологијата и методиката по пат на различни видови на теоретско и практично стручно усовршување.

Учесниците на Договорот се согласни со прописите и одлуките да се задолжат: воспитно-образовните организации во кои наставниците и соработниците се во работен однос, воспитно-образовните организации за образование и усовршување на наставниците и соработниците, републичките односно покраинските и регионалните просветно-педагошки заводи, во меѓусебна соработка и во соработка со другите заинтересирани организации и стручни друштва, да утврдуваат и да ги реализираат програмите за групно усовршување на наставниците и соработниците.

Член 28

Учесниците на Договорот се согласни, условите, средствата и начинот на индивидуалното и групното усовршување на наставниците и соработниците да се уредуваат со самоуправен општ акт на воспитно-образовната организација во која наставниците и соработниците се во работен однос, со тоа што обврските за стручно усовршување да се реализираат во рамките на 42-часовната работна седмица.

Самоуправните интересни заедници за образование обезбедуваат материјални и други услови за усовршување на наставниците и соработниците.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 29

Учесниците на Договорот, во согласност со своите овластувања, ќе обезбедат надлежните органи, самоуправните организации и заедници во републиките и автономните покраини меѓусебно да соработуваат и да се договараат за неговата реализација, за заедничките или специфичните прашања на одделни републики и автономни покраини, а особено за:

— методологијата на изготвувањето и усогласувањето на содржините на плановите и програмите за образование и усовршување на наставниците и соработниците;

— усогласувањето на постапката, условите и начинот на стекнување на стручната подготовка;

— стручната и научно-истражувачката дејност за унапредување на воспитанието и образованието на наставниците и соработниците;

— другите прашања значајни за реализацијата на овој договор.

Член 30

Учесниците на Договорот се согласни за спроведувањето на овој договор да се формира Координационен одбор за следење и координирање на спроведувањето на Договорот на социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини за заедничките основи на системот на воспитанието и образованието.

Во Координациониот одбор се избираат по двајца претставници на учесниците на Договорот од социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини.

Член 31

Координациониот одбор го следи спроведувањето на овој договор, ја координира соработката на социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини за прашањата од член 29 на овој Договор и предлага мерки заради навремено спроведување на одредбите на овој договор.

Член 32

Собранијата на социјалистичките републики, односно собранијата на социјалистичките автономни покраини и другите учесници на овој договор преземаат обврска во рок од три години од склучувањето на Договорот да ги усогласат своите прописи со неговите одредби и врз тие основи да обезбедат услови за воведување на нови планови на програми за образование и усовршување на наставниците и соработниците.

Член 33

Кон овој договор можат дополнително да пристапат организациите, заедниците и органите кои не учествувале во неговото склучување.

Член 34

Измени и дополненија на овој договор може да предложи секој учесник на Договорот и Координациониот одбор од член 30 на овој договор.

Член 35

Овој договор се смета за склучен кога ќе го потпишат овластените претставници на учесниците на Договорот.

Член 36

Овој договор ќе се објави во службените гласила на социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини.

Договорот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето.

Потписници:

за Собранието на СР Босна и Херцеговина — д-р **Хасан Дервишбеговиќ**,
за Собранието на СР Македонија — **Анатолиј Дамјановски**,

за Собранието на СР Словенија — д-р **Тоне Зорич**,

за Собранието на СР Србија — **Миломир Петровиќ**,

за Собранието на СР Црна Гора — **Камил Топаловиќ**,

за Собранието на СР Хрватска — **Војислав Вучковиќ**,

за Собранието на САП Косово — **Салих Нуши**,

за Собранието на САП Војводина — **Владислав Радаковиќ**,

за СИЗ на Босна и Херцеговина — **Звонко Петровиќ**,

за СИЗ на Македонија — **Александар Георгиев**,

за СИЗ на Словенија — **Тоне Ференц**,

за СИЗ на Србија — д-р **Зоран Боричиќ**,

за СИЗ на Хрватска — **Бранко Гакуловиќ**,

за СИЗ на Црна Гора — **Петар Т. Ракочевиќ**,

за СИЗ на Косово — д-р **Ејуп Хамити**,

за СИЗ на Војводина — д-р **Петар Докиќ**,

за Универзитетот во Сараево — **Бранимир Љубичиќ**,

за Универзитетот во Бања Лука — д-р **Драгица Додиг**,

за Универзитетот во Тузла — д-р **Војислав Магазиновиќ**,

за Универзитетот во Мостар — д-р **Берислав Блажевиќ**,

за Универзитетот во Скопје — д-р **Христо Андонов Пољански**,

за Универзитетот во Битола — д-р **Глигор Попоски**,

за Универзитетот во Љубљана — д-р **Иво Фабинц**,

за Универзитетот во Марибор — д-р **Дане Мелауц**,

за Универзитетот во Белград — д-р **Воислав М. Петровиќ**,

за Универзитетот во Ниш — д-р **Живота Живковиќ**,

за Универзитетот во Крагуевац — д-р **Драгољуб Стојановиќ**,

за Универзитетот на уметностите во Белград — **Војин Тојиќ**,

за Универзитетот во Загреб — д-р **Звонимир Крајина**,

за Универзитетот во Сплит — д-р **Милојко Чишиќ**,

за Универзитетот во Риека — д-р **Милојко Крпан**,

за Универзитетот во Осиек — д-р **Никола Страјниќ**,

за Универзитетот во Титоград — д-р **Миленко Шарановиќ**,

за Универзитетот во Приштина — д-р **Хајредин Хоџа**,

за Универзитетот во Нови Сад — д-р **Зоран Стојановиќ**,

за Заедницата на вишите школи на СР Србија — **Милка Јакулиќ**.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

270.

Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 3/84), а во врска со член 31 став 1, член 56, 67 и 143 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ број 18/83), член 73 и 75 став 2 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и член 2 од Општествениот договор за усогласување на пензиите во СР Македонија („Службен весник на СРМ“ број 23/84), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 22 октомври 1985 година, донесе

О Д Л У К А ЗА АКОНТАТИВНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ДЕЛ ОД ПРЕДВИДЕНИОТ ПОРАСТ НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО РЕПУБЛИКАТА ВО 1985 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се врши аконтативно усогласување на старосните, инвалидските и семејните пензии, без додатокот на пензијата, како и на паричните надоместоци во врска со правото на преквалификација или доквалификација и соодветно вработување на инвалидите на трудот со преостанатата работна способност за 36 отсто, што претставува дел од предвидениот пораст на номиналните лични доходи на работниците во општествениот сектор во Републиката во 1985 година.

Пензиите и паричните надоместоци усогласени според одлуките за аконтативно усогласување на пензиите и паричните надоместоци со дел од предвидениот пораст на номиналните лични доходи во Републиката во 1985 година („Службен весник на СРМ“ број 9/85, 20/85 и 27/85) до процентот од став 1 на овој член се усогласуваат уште за 5 отсто.

Член 2

Со процентот од член 1 на оваа одлука ќе се усогласуваат и најниските износи на пензии како и пензиите со кои се исплатува додаток на пензијата без оглед на последната година од која се земени личните доходи во пензиска основа.

Член 3

Усогласувањето од член 1 на оваа одлука ќе се изврши и на пензиите на учесниците во НОВ пред 9 септември 1943 година определени од гарантирана пензиска основа.

Член 4

Со процентот од член 1 на оваа одлука се усогласуваат и највисоките пензии остварени заклучно со 30 јуни 1985 година.

Највисоките пензии остварени по 30 јуни 1985 година се зголемуваат до износот на пензијата определен врз основа на остварените лични доходи и на вршениот пензиски стаж, но најмногу до износот на највисоката пензија во 1985 година зголемен за процентот од член 1 на оваа одлука.

Член 5

Усогласувањето на пензиите од член 1 на оваа одлука припаѓа на сите пензии, освен на пензиите чија последна година на работа во смисла на член 25 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување е 1985 година односно во чија пензиска основа делумно или целосно се засметани личните доходи односно основици на осигурување остварени во 1985 година.

Дел од усогласувањето од член 1 на оваа одлука припаѓа и на пензиите на работниците во органите на управата надлежни за внатрешни работи и семејните пензии изведени по тој основ сразмерно на бројот на месеците од 1985 година во кои примаа пензија согласно член 137 став 2 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ број 37/80).

Член 6

Како основица за усогласување според оваа одлука се зема износот на пензијата, односно паричниот надоместок усогласен според порастот на номиналните лични доходи во 1984 година што на корисникот му припаѓал на 1 јануари 1985 година.

Член 7

Усогласувањето од член 1 на оваа одлука на пензиите на учесниците во НОВ пред 9 септември 1943 година, определени од гарантирана пензиска основа, ќе се пресмета на износот на гарантираната пензија.

Усогласувањето од член 1 на оваа одлука на најниските износи на пензиите и на пензиите со кои се исплатува додаток на пензијата, ќе се пресмета на најнискот износ на пензијата односно на вкупниот износ на пензијата и додаток на пензијата.

Член 8

Пензијата со додатокот на носители на „Партизанска споменица 1941“ со усогласувањето од член 1 на оваа одлука не може да го надмине износот определен според член 9 став 3 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“.

Паричниот надоместок за пензија остварена во странство со усогласувањето од член 1 на оваа одлука не може да го надмине износот на загарантираниот личен доход во Републиката остварен во претходната година.

Член 9

Усогласувањето на пензиите и паричните надоместоци според оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без донесување на решенија.

Член 10

Усогласувањето според оваа одлука припаѓа од 1 јануари 1985 година.

Член 11

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-2873/1

22 октомври 1985 година

Скопје

Претседател,
Трајан Старковски, с. р.

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ГРАД СКОПЈЕ

271.

Врз основа на член 43 и 82 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Гази Баба, Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Гази Баба, на седницата одржана на 29 октомври 1985 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ КАКО ПРИХОД НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА ГАЗИ БАБА ВО 1985 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонес од личен доход на работниците од работен однос и работните луѓе кои самостојно вршат земјоделска, занаетска или друга

стопанска дејност и од личен доход на работниците од самостојно вршење на нестопанска дејност или услуга, како приход на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Гази Баба во 1985 година изнесува 1,50%.

Член 2

Организациите на здружениот труд од основното и средното насочено образование и од социјалната заштита ќе уплатуваат 50% од утврдената основица во член 1 од оваа одлука или 0,75%.

Организациите на здружениот труд од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните блага и од областа на сценско-музичките дејности ќе уплатуваат 70% од утврдената основица во член 1 од оваа одлука или 1,05%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 ноември 1985 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на град Скопје“.

Бр. 08-598/4

29 октомври 1985 година
Скопје

Претседател,
Мирко Колевски, с. р.

272.

Врз основа на член 43 и 82 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Карпош, Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Карпош, на седницата одржана на 29 октомври 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ КАКО ПРИХОД НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА КАРПОШ ВО 1985 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонес од личен доход на работниците од работен однос и работните луѓе кои самостојно вршат земјоделска, занаетчиска или друга стопанска дејност и од личен доход на работниците од самостојно вршење на нестопанска дејност или услуга, како приход на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Карпош во 1985 година изнесува 1,50%.

Член 2

Организациите на здружениот труд од основното и средното насочено образование и од социјалната заштита ќе уплатуваат 50% од утврдената основица во член 1 од оваа одлука или 0,75%.

Организациите на здружениот труд од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните блага и од областа на сценско-музичките дејности ќе уплатуваат 70% од утврдената основица во член 1 од оваа одлука или 1,05%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 ноември 1985 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на град Скопје“.

Бр. 08-598/4

29 октомври 1985 година
Скопје

Претседател,
Ацанка Јаневска, с. р.

273.

Врз основа на член 43 и 82 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Кисела Вода, Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Кисела Вода, на седницата одржана на 29 октомври 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ КАКО ПРИХОД НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА ВО 1985 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонес од личен доход на работниците од работен однос и работните луѓе кои самостојно вршат земјоделска, занаетчиска или друга стопанска дејност и од личен доход на работниците од самостојно вршење на нестопанска дејност или услуга, како приход на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Кисела Вода во 1985 година изнесува 1,50%.

Член 2

Организациите на здружениот труд од основното и средното насочено образование и од социјалната заштита ќе уплатуваат 50% од утврдената основица во член 1 од оваа одлука или 0,75%.

Организациите на здружениот труд од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните блага и од областа на сценско-музичките дејности ќе уплатуваат 70% од утврдената основица во член 1 од оваа одлука или 1,05%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 ноември 1985 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на град Скопје“.

Бр. 08-598/4

29 октомври 1985 година
Скопје

Претседател,
Стојанка Јовчевска, с. р.

274.

Врз основа на член 43 и 82 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Центар, Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Центар, на седницата одржана на 29 октомври 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ КАКО ПРИХОД НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА ЦЕНТАР ВО 1985 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонес од личен доход на работниците од работен однос и работните луѓе кои самостојно вршат земјоделска, занаетчиска или друга стопанска дејност и од личен доход на работниците од самостојно вршење на нестопанска дејност или услуга, како приход на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Центар во 1985 година изнесува 1,50%.

Член 2

Организациите на здружениот труд од основното и средното насочено образование и од социјалната заштита ќе уплатуваат 50% од утврдената основица во член 1 од оваа одлука или 0,75%.

Организациите на здружениот труд од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните блага и од областа на сценско-музичките дејности ќе уплатуваат 70% од утврдената основица во член 1 од оваа одлука или 1,05%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 ноември 1985 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на град Скопје“.

Бр. 08-598

20 октомври 1985 година

Скопје

Претседател,
Марија Узунова, с. р.

275.

Врз основа на член 43 и 82 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Чаир, Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Чаир, на седницата одржана на 29 октомври 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ КАКО ПРИХОД НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА ЧАИР ВО 1985 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонес од личен доход на работниците од работен однос и работните луѓе кои самостојно вршат земјоделска, занаетчиска или друга стопанска дејност и од личен доход на работниците од самостојно вршење на нестопанска дејност или услуга, како приход на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Чаир во 1985 година изнесува 1,50%.

Член 2

Организациите на здружениот труд од основното и средното насочено образование и од социјалната заштита ќе уплатуваат 50% од утврдената основица во член 1 од оваа одлука или 0,75%.

Организациите на здружениот труд од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните блага и од областа на сценско-музичките дејности ќе уплатуваат 70% од утврдената основица во член 1 од оваа одлука или 1,05%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 ноември 1985 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на град Скопје“.

Бр. 08-598/4

29 октомври 1985 година

Скопје

Претседател,
Вангелица Стипцарова, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ДЕМИР ХИСАР

276.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 126 став 2 точка 13 од Статутот на Општинската СИЗ за здравство и здравствено осигурување Демир Хисар, Собранието на Општинската СИЗ на здравство и здравствено осигурување Демир Хисар со рамноправно учество на Соборот на делегати — корисници на услуги — работници и Соборот на делегати даватели на услуги, на заедничката седница одржана на 24 септември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Во член 1 од Одлуката бр. 02-529 од 20 декември 1984 година објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 2 од 6 февруари 1985 година бројката 7,60% се заменува со 12%, а бројката 0,30% се заменува со 1%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 септември 1985 година.

Бр. 02-529/1

24 септември 1985 година

Демир Хисар

Претседател,
Борис Сивевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ — КИЧЕВО

277.

Врз основа на член 13 од Законот за Самоуправните интересни заедници за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78) и член 23 точка 3 од Статутот на ОСИЗ за воспитание и образование — Кичево, Собранието на ОСИЗ на седницата од 12 септември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА БР. 08-388/1 ОД 21. 12. 1984 ГОДИНА ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ ЗА ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ — КИЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука во членот 2 се менува точката 1 и гласи: „Стапката на придонес од личен доход од работен однос се зголемува од 5,50% на 6%“.

Член 2

Оваа одлука ќе се применува од 1 септември 1985 година.

Бр. 08-365/1

12 септември 1985 година

Кичево

Претседател,
Велко Коруноски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА —
РЕСЕН

278.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 181 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита Ресен, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита Ресен, со рамноправно учество на Соборот на делегатите корисници на услуги — работници и Соборот на делегати даватели на услуги на заедничката седница одржана на 27 септември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО НА КОРИСНИЦИТЕ НА УСЛУГИ — РАБОТНИЦИ ОД ОПШТИНАТА РЕСЕН ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за стапката на придонесот за здравствена заштита и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство на корисниците на услуги — работници од Општината Ресен за 1985 година бр. 02-32/1 од 24. XII. 1984 година, објавена во („Службен весник на СРМ“ бр. 7/85).

Во член 1 став 1 се менува и гласи:

„Стапките на придонесот за здравствена заштита за 1985 година се утврдуваат на 10,5% од бруто личниот доход и другите примања во кои се содржани: — стапката на придонесот за задолжителни видови за здравствена заштита од 5,40%;

— стапката на придонесот за правата од здравствена заштита над задолжителните видови и другите примања од здравствената заштита од 5,10%“.

По исклучок од став 1 на член 1 од плаќање на придонес за здравствено осигурување со ретроактивно дејство од 1. I. 1985 година се ослободуваат:

— дисперзираниот погон на Текстилната фабрика „Преспатекс“ во с. Стење;

— новоформираната младинска фабрика на „Преспатекс“ Ресен; и

— секретаријатот за внатрешни работи при Собранието на општината Ресен.

Ставот 3 се менува и гласи:

„Придонесот за несреќа на работа и професионални заболувања во висина од 1,00%“.

Основица за пресметување од претходниот став кај обврзниците кои формираат доход, претставува остварениот доход;

Кај обврзниците кои не формираат доход, бруто личните доходи и другите примања.

Член 2

Во членот 3 став 1 се менува и гласи:

„Придонесот за здравствена заштита на привремено невработените лица — СИЗ за вработување ги плаќа по стапка од 15%“.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став претставува просечниот паричен надоместок на привремено невработените.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 октомври 1985 година.

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-69/1

27 септември 1985 година

Ресен

Претседател,
Дорче Спировски, с. р.ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА —
СТРУМИЦА

279.

Врз основа на член 83 од Законот за социјална заштита Струмица („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78), член 22 од Статутот на Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Струмица, Собранието на ОСИЗ за социјална заштита — Струмица, на седницата одржана на 14 октомври 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ДОХОДОТ НА ОЗТ И ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ОД НЕСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ, ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ И САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКА И НЕСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ НА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СТРУМИЦА

Член 1

Се донесува Одлука за измена на Одлуката на стапките на придонесите од доходот на ОЗТ и личниот доход од работен однос, земјоделска дејност на ОСИЗ за социјална заштита — Струмица, број 08-2/5 од 22. I. 1985 година.

Член 2

Член 2 точка 1 од цитираната одлука се менува и гласи:

„Придонесот од доходот на основните организации на здружен труд се зголемува од 0,38% на 0,50%“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

Бр. 08-60/1

16 октомври 1985 година

Струмица

Претседател,
Томислав Тенев, с. р.ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА —
ШТИП

280.

Врз основа на член 16 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Штип, на седницата одржана на 24 септември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНАТА СТАПКА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОД ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
ВО 1985 ГОДИНА

Член 1

Во член 1 точка 1 бројот 0,15 се заменува со бројот 0,20%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 септември 1985 година.

Одлуката ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 14-14/6

24 септември 1985 година

Штип

Претседател,
Добрила Санева, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ШТИП

281.

Врз основа на член 34 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Штип, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Штип, на седницата одржана на 25 септември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНАТА СТАПКА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ВО 1985 ГОДИНА

Член 1

Во член 1 точка 1 бројот 1,70%, се заменува со бројот 1,95%.

Во член 1 точка 2 бројот 2,15%, се заменува со бројот 2,50%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 септември 1985 година.

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 10-2458/8
25 септември 1985 година
Штип

Претседател,
Вера Манева, с. р.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води спор за сопственост односно постапка за повторување по тужбата на тужителот Мисајловски Петруш Милан од с. Челопек, против тужените Хајредини вд. Ајредин Беаре и др. од с. Челопек.

Се покануваат тужените Хајредини Шоип, Африм Мендух, Зекирија и Насер, сите од с. Челопек, сега со непозната адреса на живеење, да се јават во судот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“.

Во спротивно, по истекот на овој рок, судот ќе побара Центарот за социјална работа — Тетово да им постави привремен старател за заштита на нивните права и интереси до правосилното окончување на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1452/80.
(134)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за исполнување на договор за купопродажба по тужбата на тужителот Шахини Реџеп од Тетово, против тужениот Емини Осман Емин од Тетово, а сега со непозната адреса на живеење.

Бидејќи тужениот Емини Емин сега е со непозната адреса на живеење, се повикува истиот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во судот, да достави адреса или да овласти свој полномошник. Во спротивно, по истекот на овој рок, судот преку Центарот за социјални работи ќе се грижи за неговите интереси во оваа постапка.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1640/85.
(135)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 363 од 11. IV. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-40-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Земјоделската задруга „Нов живот“ Р. О. — с. Папрадник, Дебарско, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Фазли Османовски, директор, без ограничување, а се запишува за нов застапник Муамет Лимановски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 363/85.
(200)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 390 од 17. IV. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-273-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на називот на ЦОУ, со следните податоци: Досегашниот назив на Централното основно училиште „Јоаким Крчовски“, Ц. О. — Крива Паланка, ул. „Маршал Тито“ бр. 105, се менува и во иднина ќе гласи: Работна организација за основно воспитание и образование „Јоаким Крчовски“, Ц. О. — Крива Паланка, ул. „Маршал Тито“ бр. 105.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 390/85.
(201)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 365 од 13. IV. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1917-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената — проширувањето на споредната дејност на Земјоделската задруга „Рудник“, Р. О. — с. Лојане — Куманово, со следните податоци:

Проширување на споредната дејност со:

— штедно-кредитни работи за потребите на здружените земјоделци и индивидуалните земјоделски производители;

Огласен гел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителката Трајка Ѓуревска, моминско Милановска, од Скопје, против тужениот Вукадин Ѓуревски од Скопје, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Вукадин Ѓуревски од Скопје, роден на 16 јануари 1948 година во с. Колицко, Кумановско, да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или да достави своја сегашна адреса на живеење.

Доколку тужениот не се јави во определениот рок, на истиот ќе му биде одреден привремен старател што ќе ги застапува неговите интереси пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр. 2764/85.

Пред овој суд е заведен спор за алиментација на малолетниот Дејан Митров од Скопје против тужениот Благоја Митров од Скопје, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Благоја Митров од Скопје, од татко Васил и мајка Сава, роден на 2. I. 1948 година во с. Сушево. Струмица, да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или да достави своја сегашна адреса на живеење.

Доколку тужениот не се јави во определениот рок, на истиот ќе му биде одреден привремен старател што ќе ги застапува неговите интереси пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, VII. П. бр. 1259/85.
(137)

— вршење на транспорт за свои потреби и потребите на здружените земјоделци — кооперанти;

— кооперација со индивидуалните земјоделски производители во сите дејности на задругата;

— откуп, купување и продажба на сите видови земјоделски и сточарски производи;

— на организиран начин снабдување, производство, набавка и пласман со репродукциони и други материјали (вештачки ѓубрива, семенски материјал, заштитни средства, поливинил за рано производство, жица за лозје, шпалир и лим);

— производство, откуп и пласман на печурки и други шумски плодови (боровинки, маховина, лишави, смрека и др.); како и собирање на секундарни — отпадни материјали (сите видови) за преработувачката индустрија, печење на вар и глина;

— домашни ракетворби, преработка и доработка на земјоделски производи, сервис за одржување на земјоделски машини и друга опрема за домаќинствата, како и други дејности од малото стопанство;

07011 — промет на мало со прехранбени производи, леб, печиво, млеко и млечни производи, зеленчук, овошје и преработки, месо, живина, риба и месни производи;

07012 — промет на мало со непрехранбени производи: огревно дрво, вар, јаглен, мешани стоки и др.;

07021 — промет на големо со прехранбени производи: жита и мелнички производи, зеленчук, овошје и преработки, добиток и живина.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 365/85. (202)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 337 од 20. III. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-107-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата на Работната организација за згрижување и воспитување „Братство Единство“ Ц. О. — Скопје, ул. „Цветан Димов“ бр. 49, која во иднина ќе гласи: Работна организација за згрижување, воспитување и образование „Братство Единство“, Ц. О. — Скопје, ул. „Цветан Димов“ бр. 49.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 337/85. (139)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 146 од 11. IV. 1985 година, на регистарска влошка бр. 3-1829-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата и на лицето овластено за застапување со следните податоци: Досегашната фирма на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, со целосна одговорност, ул. „Маршал Тито“ бр. 190 — Неготино, се менува и во иднина ќе гласи: Општинска самоуправна интересна заедница за здравствена заштита со целосна одговорност, ул. „Маршал Тито“ бр. 190, Неготино.

Се брише досегашниот застапник Апостолов Петар Никола, секретар, без ограничување, а се запишува новиот застапник Величков Трајче Васил, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 146/85. (203)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 79 од 13. V. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1053-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Занаетчиско-браварската задруга „4 Јули“, Р. О. — Скопје, ул. „Гуро Ѓоновик“ бр. 115, со следните податоци: Досегашниот вршител на должноста Теодосиев Димчо се запишува како директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 79/85. (204)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 908/84 од 13. V. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1663-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето со Законот на задругата под назив: Монтажно-инсталатерска градежна задруга „Југоградба“ со Р. О. — Скопје, ул. „Гуро Ѓоновик“ бр. 36. Членови на задругата се: Кузмановски Иван, Стојановски Ѓорѓи, Филиповски Цветан, Манев Добре и Манојловски Саве, сите од Скопје.

Основни дејности:

- електро-инсталатерски,
- инсталации за водовод и канализација,
- инсталации за централно греење,
- сидарско-фасадерски,
- молеро-фарбарски,
- тесарски,
- покривачки и
- поплочување.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата одговараат здружените занаетчии во висина на здружениот влог кој изнесува 10.000 динари и тоа за секоја обврска.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 908/84. (205)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1017 од 13. V. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1043-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето со законот на Монтажно-градежно-водоинсталатерската задруга „Хидроградба“, Р. О. ул. „Цветан Димов“ бб, барака 4.

Задругата е основана на 6. VII. 1971 година од група на самостојни занаетчии: Василевиќ Драган, Димковски Драган, Трпевски Добре, Хајдини Реџеп и Јошев Перо, сите од Скопје.

Основни дејности:

- 13 — браварска-градежна браварија и услуги и
- 14 — лимарска-градежна лимарија и услуги.

Во правниот промет задругата истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата одговараат и здружените занаетчии во висина на двократниот износ од здружениот влог, кој изнесува 10.000,00 динари (супсидијарна одговорност) различна одговорност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1017/84. (206)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 573 од 17. V. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-1184-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Ветеринарниот институт „Скопје“, Ц. О. — Скопје, ул. „Лазар Поп Трајков“ бр. 5, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник д-р Цане Пејковски, в. д. директор, а се запишува новиот застапник д-р Атанас Илиев, в. д. директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 573/85. (207)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 570 од 17. V. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-1590-12-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Медицинскиот факултет, О. Сол. О со ООЗТ при Универзитетскиот центар за Медицински науки, ООЗТ Клиника за ревматологија „д-р Димитар Арсов“ — Скопје, Водњанска бр. 17, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник проф. д-р Богинја Гучева, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник доцент д-р Љубомир Чапароски, индивидуален работодаден орган, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 570/85. (208)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 557 од 10. V. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-289-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Заводот за рехабилитација на деца и младинци, Ц. О. — Скопје, „II Македонска бригада“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник на заводот в. д. директор Велимир Ѓурчиновски, а се запишува новиот застапник — директор на заводот без ограничување, Живко Наумовски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 557/85. (209)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 889/84 од 10. V. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1054-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето со Законот — промена на фирма, дејност и одговорност на Градежната молерско-фарбарска занаетчиска задруга „Ново Скопје“, Р. О. — Скопје, ул. „Мариовска“ бб под назив: Градежно-молерско-фарбарска занаетчиска задруга „Ново Скопје“, Р. О. — Скопје, ул. „Мариовска“ бб.

Задругата е основана со одлука на здружените занаетчии — задругари од 1. VII. 1966 година. Задругари се: Димовски Милан, Стојановски Трајче, Шијаковски Алексо, Секуловски Илија и Горчевски Борис, сите од Скопје.

Основна дејност:

162 — молеро-фарбарска: изведување на градежно-молеро-фарбарски работи од доменот на градежната и молеро-фарбарската струка.

Задругата работи во свое име и за своја сметка. Задругата одговара за своите обврски со средствата со кои располага.

За обврските на задругата што не можеле да се намират во смисла на претходниот став одговараат супсидијарно и здружените занаетчии до висината на средствата утврдени со Самоуправната спогодба за здружување на занаетчиите во задругата до 10.000,00 дин. секој здружен занаетчија за секоја заклучена работа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 889/84. (210)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 490 од 14. V. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-42-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата со следните податоци: Досегашната фирма на Центарот за социјална работа на општина на град Скопје „Скопје“ со целосна одговорност, ул. „Партизански одреди“ бр. 48-а, Скопје, се менува и во иднина ќе гласи: Меѓуопштински центар за социјална работа на општините во град Скопје, со целосна одговорност, ул. „Партизански одреди“ бр. 48-а, Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 490/85. (211)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 487 од 14. V. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-68-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата со следните податоци: Досегашната фирма на Центарот за професионална рехабилитација на инвалидизирани лица „Македонија“, Ц. О., ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 67, Скопје, се менува и во иднина ќе гласи: Центар за рехабилитација и образование „Македонија“, Ц. О. — Скопје, ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 67.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 487/85. (212)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 540 од 7. V. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1905-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето и промена-

та на лицето овластено за застапување на Монтажно-инсталатерската задруга „Грмеч“ — Скопје со следните податоци: Седиштето на задругата се преместува од ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 47 на ул. „Наум Наумовски — Борче“ бр. 62, Скопје.

Се брише досегашниот застапник Јанковиќ Богдан, в. д. директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Муковиќ Хивзо, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 540/85. (213)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 499 од 30. IV. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1888-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Градежно-занаетчиската задруга „Синтеза“, Р. О. — Скопје, ул. „Павле Илиќ“ бб (општина Чаир — Скопје) со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Јовановски Стојче в. д. директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Алексовски Јован, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 499/85. (214)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 472 од 12. IV. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-258-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата со следните податоци: Досегашната фирма на Андреагошката школа „Образование и стопанство“ Ц. О. — Скопје, булевар „Кочо Рацин“ бр. 99, се менува и во иднина ќе гласи: Андреагошки центар „Образование — наука — култура — стопанство“, Ц. О. — Скопје, булевар „Кочо Рацин“ бр. 99.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 472/85. (215)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 458 од 10. IV. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-1188-3-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Универзитет „Кирил и Методиј“ — Скопје, Универзитетски центар за математичко-технички науки — Скопје, О. Сол. О. со ООЗТ, ООЗТ Електротехнички факултет — Скопје, Карпош II бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник проф. д-р Ристо Миновски, декан, без ограничување, а се запишува новиот застапник проф. д-р Томе Бошевски, декан, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 458/85. (216)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 378 од 9. IV. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1837-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на споредната дејност на Земјоделско-сточарската задруга „Мечкуевци“, Р. О. — Скопје, ул. „710“ бр. 1, со следните податоци: Се запишува проширување на споредната дејност на големо и мало:

070123 — метална и електро-техничка стока;

070124 — огрев и градежни материјали;

070223 — метална и електротехничка стока;

070224 — градежни, санитарни и инсталациони материјали, огрев и техничко дрво;

012522 — производство на волнени ткаенини (од волнен тип).

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 378/85. (217)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 444 од 12. IV. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1777-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за

застапување на Занаетчиската задруга за производство на метли „Меткор“, Р. О. — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Шошолчев Петар, в. д. директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Миомир Стериовски, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 444/85. (218)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 498 од 14. V. 1985 година, на регистарска влошка бр. 4-1989-0-0-0, го запиша во судскиот регистар формирањето и конституирањето на Работната заедница под фирма: Работна заедница на работниците вработени во органите на месните заедници на подрачјето на општина „Карпош“, Ц. О. — Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 68.

Работната заедница на работниците вработени во органите на месните заедници на подрачјето на општина „Карпош“ — Скопје е формирана со одлука од 27. IV. 1982 година.

Работната заедница е основана од следните месни заедници: „Карпош I“, „Карпош II“, „Карпош III“, „Карпош IV“, „Тафталије I“, „Тафталије II“, „Нерези“, „Владо Тасевски“, „Кузман Јосифовски — Питу“, „Пецо Божиновски — Кочо“, „Влае I“, „Влае II“, „Горче Петров“, „Мирче Ацев“, „Дексион“, „Лепенец“, „Злокуќани“, „Никиштани“, „Вучидол“, „Глумово“, „Чајлане“, „Буковиќ“, „Кучково“, „Ласкарци“, „Сарај“, „Грчец“, „Г. Арнакија“, „Бојане“, „Кондово“, „Радуша“, „Рашче“, „Бардовци“, „Д. Свиларе“, „Ново Село“ и „Копаница“.

Основни дејности:

— технички подготвуваат предлози на плановите и програмите за работа и развој, договорите, одлуките и другите акти што ги донесуваат органите на месните заедници;

— технички подготовки на седниците на органите и телата на месните заедници, собирањето на работните луѓе и граѓаните, како и на состаноците на месните организации на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ;

— прием и испраќање на пошта, водење на деловоден протокол, доставни книги и доставување на пристигнатата пошта;

— архивирање и чување на предметите на органите на месните заедници;

— вршат административно-технички, канцелариски и дактилографски работи за органите на месните заедници, делегациите, делегатите, органите на општествено-политичките организации и другите самоуправни органи и тела на месните заедници;

— вршат сметководствено-финансиски работи, изработуваат периодични пресметки и завршни сметки, контрирање, книжење во главната книга посебно за секоја месна заедница, подготвуваат налози за подигање на лични доходи и вршат други работи.

Промена на работите може да се врши исклучиво со согласност на основачите.

Работната заедница во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските на Работната заедница сторени во правниот промет со трети лица истата одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Ристо Маринчевски, раководител, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 498/85. (219)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 474 од 7. V. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1987-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на задругата под фирма: Градежна изолаторска задруга „Изградба“, Р. О. ул. „Хотел Сарај“ — Скопје.

Задругата е основана со Самоуправна спогодба за здружување од 17. IX. 1984 година.

Основачи на задругата се: Бојовиќ Арсеније од Скопје; Касовски Стојко, с. Бразда; Каровски Зоран од Нова Колонија — Скопје; Димовски Горѓија, с. Сопиште; Гурмишевиќ Драги, с. Кучевиште — Скопје.

Основни дејности:

157 — сидаро-фасадерски работи;

159 — тесарски работи;

160 — покриварски работи;

163 — изолаторски работи;

Во правниот промет со трети лица задругата настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет кон трети лица Задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата гарантираат здружените основачи во висина на здружениот влог кој изнесува 10.000,00 динари.

Лице овластено за застапување е Бојовиќ Арсеније, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 474/85. (220)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 392 од 6. V. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1988-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на задругата под фирма: Занаетчиска градежна задруга „Изгрев“, Р. О. — Скопје, ул. „Огњен Прица“ бр. 3, општина Кисела Вода.

Задругата е основана на 8. V. 1984 година со договор за основање на задругата.

Основачи на задругата се: Тодорче Велковски, с. Јурумлери — Скопје, Санде Аврамовски, с. Илинден — Скопје; Ефто Костадиновски, с. Јурумлери — Скопје; Стојанче Анастасов, с. Јурумлери — Скопје и Панче Костовски, с. Ајватовци.

Основни дејности: сидаро-фасадерска, армирачка, тесарска, покривачка, подополагачка, молеро-фарбарска, изолаторска, терацерска, керамичарска и инсталаторска за водовод, гасни постројки и канализација.

Задругата во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на Задругата во правниот промет со трети лица кои не ќе се подмират со средствата на Задругата супсидијарно одговараат основачите на Задругата и оние кои ќе пристапат до висината на здружениот влог од 10.000,00 динари, за секоја заклучена работа.

Лице овластено за застапување е Тодорче Велковски, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 392/85. (221)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 293 од 10. IV. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1976-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на задругата под фирма: Производно-занаетчиска задруга за завршни работи во високоградба „Ентерградба“, Р. О. — Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бб — Скопје.

Задругата е основана со Самоуправна спогодба за здружување од 26 XII. 1984 година.

Основачи на задругата се: Кумбаради дипл. инж. арх. Јегит, Николовски, дипл. маш. инж. Иракли, Младеновски Томе, Костовски Борис и Петковски Славко, сите од Скопје.

Основни дејности:

— 55 — изработка на подлоги за тавани;

— 61 — 69 дрвостругарска (изработка на дрвена галантерија);

— 157 — сидарка и фасадерска;

— 158 — армирачка;

— 159 — тесарска;

— 160 — покриварска;

— 161 паркетарска;

— 163 — изолаторска;

— 165 — изработка и ставање на подови со мешани смеси;

— 166 — керамичарска.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата сторени во правниот промет со трети лица емчат и задругарите до износ до 10.000,00 динари, и тоа за секоја обврска.

Лице овластено за застапување е Кумбараџи дипл. инж. арх. Јегит, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 293/85. (222)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 471 од 25. IV. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1984-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на фирмата: Градежно-занаетчиска задруга „Дело“, Р. О. — Скопје, ул. „Марко Цепенков“ бб.

Задругата е организирана со одлука на собрание то на задругата од 20. III. 1985 година.

Основачи на задругата се: Пачоски Крстан, Скопје; Николовски Бошко, с. Долно Лисиче — Скопје; Бебековски Радован, Скопје; Радиновски Христо, Охрид; Божиновски Александар, Скопје.

Основни дејности:

Градежно-занаетчиски работи:

- керамичарска;
- терацерска;
- фасадерска;
- молерофарбарска;
- паркетарска (подполагачка);
- сидарофасадерска.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата одговараат и здружените занаетчи ограничено супсидијарно во висина на влогот од 10.000,00 динари.

Лице овластено за застапување е Пачоски Крстан, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 471/85. (223)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 217 од 22. IV. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-1983-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на работната организација под фирма: Централно основно училиште „Кирил и Методиј“ со Ц. О., с. Стајковци — Скопје.

Училиштето е основано од Собранието на општина Гази Баба, со решение бр. 09-5261 од 29. X. 1984 година.

Основни дејности:

120111 — основно образование од општ тип (омоголилно).

Работната организација во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските преземени во правниот промет со трети лица работната организација одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Наџовски Мирко, в. д. директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 217/85. (224)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 254 од 16. IV. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1979-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на задругата под фирма: Графичко-вслужна задруга „Ваша книга“, Р. О. — Скопје, ул. „715“ бр. 51-б, општина „Кисела Вода“ — Скопје.

Задругата е основана со Самоуправната спогодба за здружување на занаетчиите од 15. XII. 1984 година.

Основачи на задругата се: Димовски Ангеле, Јовановски Димитар, Младеновски Александар, Васков Борис и Добревски Зоран, сите од Скопје.

Основни дејности:

Графичка дејност:

123 — книговезачка, картонажерска;

124 — печатарска дејност (печатење на амбалажа, предмети од хартија, пластика или друга галантерија, печатење на обрасци за потребите на стопанството и производство на ротер печат).

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата сторени во правниот промет со трети лица емчат задругарите до износ од 10.000,00 динари за секоја обврска.

Лице овластено за застапување е Димовски Ангел, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 254/85. (225)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 501 од 10. V. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-243-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на споредната дејност на Училиштето за средно образование „Коле Неделковски“, Ц. О. — Титов Велес, ул. „Индустриска“ бб, со следните податоци:

Споредната дејност се проширува со:

120190 — стекнување посебни знаења со моторно возило.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 501/85. (226)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1253/84 од 22. IV. 1985 година, на регистарска влошка бр. 4-1981-0-0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето на работната заедница под фирма: Општински сојуз на возачите — Титов Велес, Работна заедница за обука на возачи „Авто школа“, Н. Сол. О. — Титов Велес, ул. „Моша Пијале“ бр. 13.

Работната заедница е формирана со одлука бр. 320 од 27. XII. 1977 година.

Основни дејности:

120190 — стекнување на знаење за управување со моторни возила.

Работната заедница истапува во правниот промет во име и за сметка на Општинскиот сојуз на возачите — Титов Велес.

За обврските на работната заедница сторени во правниот промет со трети лица одговара неограничено солидарно Општинскиот сојуз на возачите.

Лице овластено за застапување е Димов Петар, стручен секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1253/84. (227)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 468 од 18. IV. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-1980-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на работната организација под фирма: Центар за згрижување на дневен одмор на корисниците на пензија на г-ад Титов Велес, Р. О. во основање, ул. „Димитар Влахов“ бб — Титов Велес.

Основач на Центарот е Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување на град Титов Велес — Титов Велес.

Основни дејности:

— обезбедување на услови за сместување, исхрана, одмор и рекреација, културно-забавен живот и други активности на корисниците на пензија и учесниците во НОВ.

Споредни дејности:

— давање угостителски и сместувачки услуги на поширокото граѓанство.

Покрај услугите од основната и споредната дејност на пензионерите, учесниците во НОВ и поширокото граѓанство им се обезбедува и основна здравствена заштита во рамките на Центарот преку Медицинскиот центар — Титов Велес.

Работната организација — Центарот во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица и за сторените обврски од страна на Центарот, истиот одговара со сите свои средства.

За обврските на Центарот сторени во правниот промет со трети лица одговара неограничено супсидијарно и основачот.

Лице овластено за застапување е Митев Димитрија, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 468/85. (228)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 624 од 28. VI. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-2007-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на задругата под фирма: Земјоделска задруга „Дренак“ Р. О. — с. Собри, Валандово.

Задругата е основана со Самоуправната спогодба за здружување на земјоделците од 12. V. 1985 година.

Основачи на задругата се: Манолев Ристо, Наков Димитар, Кортков Душко, Митков Митко, Митков Васил, Димов Галеб, Митков Илија, Донев Костадин, Димов Илија, Танчев Душан, Смиланов Костадин, Томов Илија, Танчев Петар, Танчев Гоне, Митков Никола, Димов Јован, Кортков Благој, Танчев Мирко, Димов Тихомир, Наков Андон, Трајков Мирко, Танчев Глигор, Митков Костадин, Танчев Ѓорѓи, Танчев Љубен, Димов А Ѓорѓи и Танчев А. Ѓорѓи, сите од с. Собри, Валандово.

Основни дејности: планирање, организирање и унапредување на сопственото земјоделско и сточарско производство; набавка и продажба на репроматеријали и орудија за работа за потребите на задругата и здружените земјоделци; откуп на сите видови земјоделски и сточарски производи.

Во правниот со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата сторени во правниот промет со трети лица одговараат основачите — задругари супсидијарно со по 10.000.00 динари за секоја обврска.

Лице овластено за застапување на задругата е Кирил Танчев, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 624/85. (242)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 595 од 27. VI. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-2006-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на задругата под фирма: Земјоделска задруга „Коста Делес“, Р. О. — с. Удово, Валандовско.

Задругата е основана со Самоуправната спогодба за здружување на земјоделците од 21. IV. 1985 година.

Основачи на задругата се: Стојан Бојков, Васе Мишков, Драги Мишков, Симо Трајков, Драги Трајков, Љубо Трајков, Илија Бојков, Драги Невеселов, Љубо Шопов, Пене Шопов, Тане Пенчев, Пене Зајков, Мирче Невеселов, Коце Зајков, Аврам Месков, Петар Челев, Коце Невеселов, Кире Динчев, Лазо Бојков, Атанас Нацев, Љубе Топлев, Коце Трајков, Петар Савов, Љубо Атанасов, Ангел Тасев, Марко Стефанов, Ацо Трајков, Младен Количев, Тане Зај-

ков, Јован Павлов, Тодор Ѓорѓиев, Наце Петров, Ристо Илиев, Ристо Гуновски и Петко Кавазо, сите од село Удово — Валандовско.

Основни дејности: планирање, организирање и унапредување на сопственото земјоделско и сточарско производство, набавка и продажба на репроматеријали и орудија за работа за потребите на задругата и здружените земјоделци, откуп и пласман на сите видови земјоделски и сточарски производи.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата сторени во правниот промет со трети лица основачите — задругари одговараат супсидијарно со по 10.000,00 динари.

Лице овластено за застапување е Пантелија Илија Савов, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 595/85. (243)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 649 од 20. VI. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-2001-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето под фирма: Радиодифузна работна организација „Радио Дебар“, Ц. О. — Дебар, ул. „Вељко Влаховиќ“ бб.

Работната организација е основана со одлука бр. 02-91/85 од 27. II. 1985 година.

Основач е Општинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија — Дебар.

Основни дејности:

— јавно информирање преку радиото,

— подготвува, создава, објавува и емитува сопствени програми,

— емитува реклами, огласи, конкурси, соопштение, поздрав и честитки и друго.

Работната организација во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во прометот со трети лица работната организација одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Љуљзуме Крлиу, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 649/85. (244)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 361 од 24. V. 1985 година, на регистарска влошка бр. 3-1459-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата со следните податоци: Досегашната фирма на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување Ц. О. — Кратово, ул. „Гоце Делчев“ бр. 36, се менува и во иднина ќе гласи: Општинска самоуправни интересна заедница за здравствена заштита, Ц. О. — Кратово, ул. „Гоце Делчев“ бр. 36.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 361/85. (245)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 609 од 29. V. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-943-5-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Училишниот центар за средно образование, Н. Сол. О. — Куманово, ООЗТ Училиште за занимање „Перо Наков“ — Куманово, ул. „Бајрам Шабани“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Трајковски Ангел, директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Драгољуб Мишевски, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 609/85. (249)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 598 од 3. VI. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-860-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Заводот за унапредување на предучилишното и основното образование и воспитување на општините Куманово, Крива Паланка, и Кратово, со Ц. О. ул. „11 Октомври“ бр. 8, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Владимир Доцевски, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Ангел Трајковски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 598/85. (250)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 651 од 11. VI. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-120-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Централното основно училиште „Светозар Марковиќ“, Ц. О. — с. Старо Нагоричане, Куманово, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Ангеловиќ Витомир, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Горѓевиќ Бранко, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 651/85. (251)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1280/84 од 22. V. 1985 година, на регистарска влошка бр. 4-1991-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар работната заедница за вршење на стопанска дејност под фирма: Општински сојуз на возачите — Кратово, Работна заедница за обука на возачи, Н Сол. О. — Кратово, ул. „Гоце Делчев“ бб.

Работната заедница е формирана со одлука на Претседателството на Општинскиот сојуз, бр. 46 од 19. II. 1985 година.

Основни дејности:

120190 — обука на кандидати за возачи.

Работната заедница при Стручната служба на Општинскиот сојуз на возачите ги има сите овластувања во правниот промет со трети лица при вршењето на својата дејност.

За обврските на Заедницата во правниот промет со трети лица одговара неограничено солидарно Општинскиот сојуз на возачите — Кратово.

Лице овластено за застапување е Мијалковски Митко, раководител, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1280/84. (252)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 262 од 30. V. 1985 година, на регистарска влошка бр. 3-1994-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница под фирма: Самоуправна интересна заедница за водостопанство за водостопанското подрачје „Тиквеш“, Ц. О. — Кавадарци, ул. „Илинденска“ бр. 26.

Самоуправната интересна заедница за водостопанство за водостопанско подрачје „Тиквеш“ е основана со Самоуправната спогодба за здружување, склучена на 26. IX. 1984 година.

Основачи се: самоуправните интересни заедници за водостопанство на општините Кавадарци, Неготино и Титов Велес.

Основни дејности:

140212 — дејности на самоуправна интересна заедница од областа на водостопанство.

Самоуправната интересна заедница за водостопанство за водостопанско подрачје „Тиквеш“, во правниот промет со трети лица истапува за свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за нејзиното здружување.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица СИЗТ одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Атанасов Љажо, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 262/85. (246)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 383 од 16. V. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-1885-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација за средно насочено образование, Земјоделско-шумарски училищен центар „Иво Лола Рибар“, Ц. О. — Кавадарци, ул. „Вардарска“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник, в. д. директорот Владо Томовски, без ограничување, а се запишува новиот застапник димитар Петровски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 383/85. (247)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 558 од 31. VI. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-293-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Домот за стари „Зафир Сајто“, Ц. О. — Куманово, ул. „Братство единство“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник, в. д. директор Томислав Сибиновиќ, а на негово место се запишува како нов застапник Славчо Матевски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 558/85. (248)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Свидетелства од I до IV година на име Петре Угриновски, Тетово. (5454)
 Диплома на име Муса Исеим, Тетово. (5455)
 Здравствена легитимација на име Тони Апостолски, Тетово. (5457)
 Здравствена легитимација на име Мирослава Симовски, Тетово. (5458)
 Лична карта на име Абдураман Рамадани, Тетово. (5459)
 Свидетелства од I до IV клас на име Љатиф Шабани, Тетово. (5460)
 Здравствена легитимација на име Виолета Галевска, Тетово. (5461)
 Здравствена легитимација на име Мирко Матовски, Тетово. (5462)
 Диплома на име Несет Абдиу, Тетово. (5463)
 Свидетелство за VIII одделение на име Абиљ Бејтулаи, Тетово. (5464)
 Диплома на име Незија Мурети, Тетово. (5465)
 Диплома на име Јусуф Салихи, Тетово. (5466)
 Здравствена легитимација на име Никола Трпески, Тетово. (5467)
 Свидетелства за I и IV клас на име Билал Репци, Тетово. (5468)
 Свидетелство за III година на име Владо Дабески, Гостивар. (5469)
 Свидетелство за III година на име Акип Јусуфи, Гостивар. (5470)
 Свидетелство на име Абдулмецит Демири, Гостивар. (5471)
 Свидетелство за IV година на име Реџат Муамет, Гостивар. (5474)
 Свидетелство за IV година на име Вејсел Решит, Гостивар. (5475)
 Свидетелство на име Фикмет Беџети, Гостивар.
 Работна книшка на име Стефан Андонов, Кочани. (5477)

Свидетелство на име Даница Јованова, Кочани. (5480)
 Диплома на име Љупчо Веселиновски, Винаца. (5481)
 Ученичка книшка на име Зеко Прчоквиќ, Прилеп. (5488)
 Свидетелство за VIII одделение на име Љубен Демоски, Прилеп. (5489)
 Свидетелство на име Борис Наумоски, Прилеп. (5490)
 Диплома на име Љубомир Поповски, Куманово. (5491)
 Работна книшка на име Гоко Бајловски, Куманово. (5492)
 Воена книшка на име Бојан Спасовски, Куманово. (5493)
 Свидетелство за III одделение на име Благуна Милошевска, Кратово. (5494)
 Книшка на име Санде Николовски, Кр. Паланка. (5495)
 Работна книшка на име Бранко Цаневски, Кр. Паланка. (5496)
 Работна книшка на име Мирко Мешкоски, Охрид. (5497)
 Диплома на име Терзиоски Новица, Мак. Брод. (5498)
 Свидетелство за IV одделение на име Муриќ Шефќета, Т. Велес. (5499)
 Свидетелства за I и II година на име Хашим Емини, Тетово. (5500)
 Свидетелства од I до IV година на име Дашире Шефити, Тетово. (5501)
 Здравствена легитимација на име Лазим Јакупи, Тетово. (5502)
 Свидетелство за VIII одделение на име Оливер Јанчевски, Тетово. (5503)
 Свидетелство за III клас на име Џеват Адеми, Тетово. (5504)
 Здравствена легитимација на име Раде Марковски, Тетово. (5505)
 Свидетелство за VII одделение на име Мухамед Хоџа, Тетово. (5506)
 Здравствена легитимација на име Микерем Фазли, Тетово. (5507)
 Здравствена легитимација на име Снежана Василева, Штип. (5508)
 Свидетелство за I година на име Митко Томов, Штип. (5509)
 Свидетелство на име Вањо Папковски, Штип. (5510)
 Здравствена легитимација на име Еркан Јашаров, Штип. (5511)
 Здравствена легитимација на име Спасија Трајковска, Скопје. (5512)
 Свидетелство за VI одделение на име Беџет Азири, Скопје. (5513)
 Воена книшка на име Исни Шерифи, Скопје. (5514)
 Свидетелство на име Јелица Ѓурѓевиќ, Белград. (5515)
 Воена книшка на име Заим Џаферовски, Скопје. (5516)
 Свидетелство за III одделение на име Јусуф Дураковски, Прилеп. (5517)
 Свидетелство за III одделение на име Абдула Дураковски, Прилеп. (5518)
 Здравствена легитимација на име Драгица Таскова, Штип. (5519)
 Диплома на име Митко Мијалов, Кочани. (5520)
 Земјоделска здравствена легитимација на име Фалија Ајрули, Тетово. (5521)
 Свидетелство за VIII одделение на име Надица Јусинова, Штип. (5522)
 Свидетелство за VIII одделение на име Џемаил Асанов, Штип. (5523)
 Лична карта на име Тона Кировска, Штип. (5524)
 Свидетелство на име Миле Спасевски, Штип. (5525)
 Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од ОУ „Браќа Рамиз Хамид“ — Скопје на име Куртиш Мехру, Скопје. (5526)
 Свидетелство за VIII одделение на име Весна Житошева, Прилеп. (5527)
 Лична карта на име Халит Адеми, Тетово. (5528)
 Свидетелство за VIII одделение на име Мијдин Абди, Тетово. (5529)
 Здравствена легитимација на име Весел Адеми, Тетово. (5530)
 Диплома на име Беглије Ибиши, Гостивар. (5531)
 Свидетелство за VIII одделение на име Исак Јашари, Гостивар. (5532)

Работна книшка на име Кемал Џевиров, Берово. (7102)
 Воена книшка, издадена во Скапје на име Шеф-ки Сулејмани, с. Кондово, Скопје. (7103)
 Работна книшка на име Јусуфи Нафи, с. Студеничани, Скопје. (7104)
 Свидетелство за III одделение на име Мендо Чашитовски, Прилеп. (7105)
 Диплома на име Елица Михајловска, Куманово. (7106)
 Свидетелства од I до IV година и диплома на име Илбер Фазлија, Куманово. (7107)
 Свидетелства за I и II година на име Силвана Бојковска, Куманово. (7108)
 Свидетелство за IV одделение на име Елица Ванева, Кратово. (7109)
 Свидетелство за VIII одделение на име Благоица Манакиева, Босилград. (7110)
 Свидетелство за IV одделение на име Вера Ивановска, Кратово. (7111)
 Свидетелство за VIII одделение на име Перо Секулоски, Македонски Брод. (7112)
 Свидетелство за I и II година на име Славе Апостолоски, Македонски Брод. (7113)
 Работна книшка на име Тураби Демиров, Штип. (7114)
 Здравствена легитимација на име Ирена Кукова, Штип. (7115)
 Свидетелство на име Станка Балабанова, Штип. (7116)
 Свидетелство на име Аџо Манев, Штип. (7117)
 Здравствена легитимација на име Симеон Манев, Штип. (7118)
 Свидетелство на име Јоџо Насев, Штип. (7119)
 Ученичка книшка за III одделение на име Бранко Златановски, Кочани. (7120)
 Лична карта на име Љупчо Ѓорѓиев, Кочани. (7121)
 Свидетелство за VIII одделение на име Илија Манилови, Струмица. (7122)
 Свидетелство за VIII одделение на име Верка Талевска, Прилеп. (7123)
 Свидетелство за завршен испит на име Валентина Илиева, Прилеп. (7124)
 Диплома на име Љупчо Чегороски, Прилеп. (7125)
 Свидетелство на име Стана Ристоска, Прилеп. (7126)
 Работна книшка на име Надица Вељановска, Куманово. (7127)
 Свидетелство за VIII одделение на име Зора Јованова, Титов Велес. (7128)

КОНКУРСИ

Работничкиот совет на Заштитната работна организација „ИНПРЕС“, Ѓорче Петров — Скопје повторно

распишува КОНКУРС

за избор и именување на:
 1. директор на Производно-технички сектор — избор,
 2. комерцијален директор — реизбор.
 Покрај општите услови предвидени со закон, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:
 1. за работните задачи под реден број 1 кандидатите треба да имаат висока стручна подготовка — машински факултет и 3 години работно искуство;
 2. за работните задачи под реден број 2 кандидатите да имаат висока стручна подготовка — економски факултет и 3 години работно искуство или виша стручна подготовка — економска насока со 5 години работно искуство.
 Кандидатите за работните задачи под реден број 1 и 2 да немаат пречки за вршење на горенаведените работни задачи по член 511 од Законот за здружениот труд.
 Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објавувањето.
 Пријавите со комплетната документација да се доставуваат на адреса: ЗРО „ИНПРЕС“, Ѓорче Петров — Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 26.

Врз основа на член 46 од Статутот на Средното стручно угостителско училиште „Ванчо Питошески“ — Охрид, Работничкиот совет на училиштето

распишува ОГЛАС

за прием на работник за извршување на работи и работни задачи професор по предметот физичко и здравствено воспитување на неодредено работно време, со неполно работно време од 6 часа неделно

Услови:

Пријавените кандидати по огласот треба да имаат завршено Факултет за физичка култура — наставна насока.

Пријавите со потребните документи се доставуваат до Работничкиот совет на Средното стручно угостителско училиште „Ванчо Питошески“ — Охрид, кеј „Маршал Тито“ бр. 101 — Охрид.

Огласот е отворен 15 дена од денот на објавувањето. (405)

СООПШТЕНИЈА

Собранијата на општините Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир, врз основа на член 25 и 27 од Законот за судовите за прекршоци („Службен весник на СРМ“ број 6/85) ќе извршат избор на 5 судии за прекршоци на Општинскиот суд за прекршоци на општините Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир.

Кандидатите треба да ги исполнуваат општите услови за стекнување на својството на работник во органите на државната управа:

1. да е државјанин на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;
2. да е здравствено способен за вршење на задачите и работите;
3. против него да не се води кривична постапка;
4. да е дипломиран правник со положен правосуден испит.

Кандидатите да поднесат пријави до Собранието на Општината Центар — Скопје, Комисија за прашањата на изборите и именувањата, во рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето.

Кандидатите се должни кон пријавата да ги поднесат потребните документи и биографски податоци.

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79 и 46/82), собранијата на општините Гази Баба, Кисела Вода и Чаир објавуваат дека ќе извршат

ИЗБОР НА ТРОЈЦА СУДИИ ВО ОПШТИНСКИОТ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Кандидатите за избор на судија треба да ги исполнуваат следните услови:

- да се државјанин на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;
- да се дипломирани правници со потребно искуство и стручно знаење;
- да имаат положено правосуден испит и
- да имаат морално-политички квалитети за вршење на судската функција.

Заинтересираните кандидати пријавите со потребните документи треба да ги доставуваат до Комисијата за прашањата на изборите и именувањата на Собранието на општината Чаир, во рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето на ова соопште-

(—)

Врз основа на член 22 став 1 од Законот за судовите за прекршоци („Службен весник на СРМ“ бр. 6/85), Собранието на општината Кочани

ОБЈАВУВА

дека ќе изврши избор на еден судија за прекршоци

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 25 од Законот за судовите за прекршоци („Службен весник на СРМ“ бр. 6/85).

Пријавите со документите за докажување на исполнувањето на условите заинтересираните кандидати да ги достават до Комисијата за избор и именување на Собранието на општина Кочани во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето во весникот „Нова Македонија“.

СОДРЖИНА

	Страна
527. Одлука за помилување на осудени лица	841
528. Наредба за зголемување на основата за определување на боречкиот додаток на учесниците во Народноослободителното движење од Егејскиот дел на Македонија од 1 јули 1985 година — — — — —	841
529. Одлука за износот на дневниците на делегатите во Собранието на СРМ и на функционерите што ги избира и именува Собранието на СРМ — — — — —	842
530. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 82/85 од 5 септември 1985 година	842
531. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 233/84 од 5 септември 1985 година	843
532. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 58/85 од 11 септември 1985 година	843
533. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 134/85 од 11 септември 1985 година	844
534. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 18/85 од 19 септември 1985 година	844
535. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 44/85 од 19 септември 1985 година	845
536. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 216/84 од 19 септември 1985 година	845
537. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 51/85 од 25 септември 1985 година	846

Општествени договори и самоуправни спогодби

269. Општествен договор за заедничките основи на образованието и усовршувањето на наставниците и соработниците — — —	846
--	-----

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ	
270. Одлука за аконтативно усогласување на пензиите и паричните надоместоци со дел од предвидениот пораст на номиналните лични доходи во Републиката во 1985 година — — — — —	851
271. Одлука за утврдување висината на стапката на придонес од личен доход на работниците како приход на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Гази Баба во 1985 година — — — — —	851
272. Одлука за утврдување висината на стапката на придонес од личен доход на работниците како приход на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Карпош во 1985 година — — — — —	852
273. Одлука за утврдување висината на стапката на придонес од личен доход на работниците како приход на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Кисела В.д. — — — — —	

ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ

ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ

1980 — 1984

НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА
И НА СТОПАНСКИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

КНИГА III

Со издавањето на третата книга „Збирка на судски одлуки 1980—1984“, Врховниот суд на Македонија продолжува со презентирање на својата практика, оценувајќи дека првата и втората збирка издадена во 1976 и во 1980 година корисно послужија на јавноста и на сите коишто непосредно ги применуваат законите, подзаконските и самоуправните нормативни акти.

Новина претставува тоа што третата збирка на судски одлуки се издава во заедница со Стопанскиот суд на Македонија, со што збирката добива комплетност на судските одлуки донесени во работа на редовните судови во Републиката.

Како претходните две така и оваа збирка на судски одлуки корисно ќе послужи не само во работата на правосудните и управните органи, туку и во работата на организациите на здружениот труд и на сите оние кои непосредно ги применуваат законите, подзаконските прописи и самоуправните општи акти.

Оваа збирка на судски одлуки содржи начелни ставови и одбрани и карактеристични судски одлуки на Врховниот суд на Македонија и на Стопанскиот суд на Македонија, донесени по редовни и вонредни правни средства од кривичната, граѓанската, управната и стопанската материја за периодот 1980—1984 година. Збирката ќе овозможи од една страна јавноста да се запознае со работата на овие два суда и воопшто со работата на редовните судови во нашата Република, а од друга страна ќе послужи како корисен прирачник на сите оние кои се занимаваат со правни работи и со примената на сојузните и републичките закони и други правни прописи. Во исто време, збирката во голема мера ќе обезбеди едначување на судската практика и еднаква примена на законите во Републиката.

Цена на збирката е 1.200 динари.

Порачки прима Службата за претплата на Службен весник на СРМ — 91000 Скопје. По уплатата на парите на жиро сметка 40100-603-12498 книгата веднаш се доставува заедно со сметка.

274. Одлука за утврдување висината на стапката на придонес од личен доход на работниците како приход на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Центар во 1985 година — — — — —

852

275. Одлука за утврдување висината на стапката на придонес од личен доход на работниците како приход на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Чаир во 1985 година — — — — —

853

ДЕМИР ХИСАР

276. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за стапката на придонесите за здравствено осигурување и стапката на посебниот придонес за корисниците на здравствена заштита во странство за осигурениците на општина Демир Хисар за 1985 година — — — — —

853

КИЧЕВО

277. Одлука за измена и дополнување на Одлуката бр. 08-388/1 од 21. XII. 1984 година — с. — — — — р. д. — с. — — — — СИЗ — а воспитание и образование — Кичево —

853

РЕСЕН

278. Одлука за измени и дополнување на Одлуката за стапката на придонесот за здравствена заштита и стапките на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство на корисниците на услуги — работници од општината Ресен за 1985 година — — — — —

854

СТРУМИЦА

279. Одлука за измена на Одлуката за утврдување на стапките на придонесите од доходот на ОЗТ и личен доход од работен однос од нестопанска дејност, земјоделска дејност и самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност на ОСИЗ за социјална заштита — Струмица — —

854

ШТИП

280. Одлука за измена на Одлуката за утврдување на пресметковната стапка на придонесите од доходот за социјална заштита во 1985 година — — — — —

854

281. Одлука за измена на Одлуката за утврдување на пресметковната стапка на придонесите на децата во 1985 година — — —

855